

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 53

Год. LXV

Четврток, 23 април 2009

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
893. Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат“ – Скопје.....	3	899. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината.....	13
894. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој.....	5	900. Одлука за формирање Националните тимови за спроведување на програмските активности на програмите на заедницата Customs 2013 и Fiscalis 2013.....	14
895. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето и Годишната сметка за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о.-Скопје...	12	901. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	15
896. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на добивка на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје...	12	902. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	15
897. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2008 година и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2008 година.....	12	903. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	16
898. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2009 година.....	12		

	Стр.		Стр.
904. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – јаглен од АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, на локалитетот „Поповјани“ с. Поповјани, општина Осломеј.....	16	915. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	52
905. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2009 година.....	17	916. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 63/2008 од 8 април 2009 година.....	53
906. План за реализација на дел од средствата предвидени за подготвителни работи за продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 година.....	20	917. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија	55
907. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	20	918. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 202/2008 од 15 април 2009 година.....	55
908. Изменување на Лиценца под бр. 19-5316/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	21	919. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2007 од 8 април 2009 година.....	57
909. Изменување на Лиценца под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	21	920. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	59
910. Изменување на Лиценца под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	21	921. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	60
911. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци.	21	922. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогориво.....	62
912. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	22	923. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво.....	65
913. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	52	924. Правилник за изменување на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица.....	68
914. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	52	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
		4. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/66/ЗНБП од 26 јануари 2009 година за изменување на Заедничката позиција 2008/369/ЗНБП за рестриktivни мерки кон Демократска Република Конго.....	1
		5. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/139/ЗНБП од 16 февруари 2009 година за обновување на рестриktivните мерки против раководството на транснистринскиот регион во Република Молдавија.....	36
		Огласен дел	1-64

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
893.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНС-
ФОРМАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА
ПАТ“ - СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за трансформација на Јавно-
то претпријатие за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „Македонија пат“ –
Скопје,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 април 2009 година.

Бр. 07-1882/1
16 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИ-
СТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со овој закон се уредува трансформацијата на Јав-
но претпријатие за одржување и заштита на маги-
стрални и регионални патишта „Македонија пат“ -
Скопје (во натамошниот текст: ЈП „Македонија пат“).

Член 2

Под трансформација во смисла на овој закон се по-
дразбираат статусни промени на ЈП „Македонија пат“,
на начин и услови утврдени со овој закон.

Член 3

Трансформацијата на ЈП „Македонија пат“ се врши
со поделба на постојното ЈП „Македонија пат“ на два
нови субјекти во државна сопственост, и тоа:

- Акционерско друштво за одржување на патиштата
„Македонија пат - одржување“ - Скопје и
- Акционерско друштво за услуги на патиштата
„Македонија пат - услуги“ - Скопје.

Актите за основање на правните субјекти од ставот
1 на овој член ги донесува Владата на Република Маке-
донија.

Член 4

Трансформацијата на ЈП „Македонија пат“ ќе биде
извршена согласно со Планот за поделба на ЈП „Маке-
донија пат“.

Планот за поделба ќе го изготви ЈП „Македонија
пат“ врз основа на претходно проценета вредност на
државниот капитал на ЈП „Македонија пат“, утврдена
од страна на независен овластен проценител избран на
јавен оглас. Проценетата вредност на државниот капи-
тал, се утврдува со примена на методот коригирана
книговодствена вредност, со состојба на 31 декември
2008 година.

Планот за поделба особено содржи одредби за на-
чинот на кој ќе биде извршен преносот на проценетиот
имот, правата и обврските на ЈП „Македонија пат“ врз
новооснованите друштва, детален опис на распредел-
бата, креирање на почетни биланси на состојба и вра-
ботените.

Планот за поделба го верификува Владата на Ре-
публика Македонија.

Член 5

Во постапката на трансформација на ЈП „Македо-
нија пат“, имотот, средствата, вработените, правата и
обврските на ЈП „Македонија пат“ ќе се поделат сог-
ласно со Планот за поделба од членот 4 на овој закон,
и тоа:

- 1) имотот, средствата, вработените, правата и обвр-
ските поврзани со одржувањето на автопатиштата, ма-
гистралните и регионалните патишта ќе се пренесат на
Акционерското друштво за одржување на патиштата
„Македонија пат - одржување“ - Скопје и
- 2) имотот, средствата, вработените, правата и обвр-
ските поврзани со давање на услуги на автопатиштата,
магистралните и регионалните патишта ќе се пренесат
на Акционерското друштво за услуги на патиштата
„Македонија пат - услуги“ - Скопје.

Член 6

Трансформацијата на ЈП „Македонија пат“ не може
да биде на штета на доверителите кон ЈП „Македонија
пат“ по било која правна основа.

Член 7

Новооснованите друштва, настанати со трансфор-
мацијата на ЈП „Македонија пат“ се организираат како
акционерски друштва во државна сопственост, со мож-
ност за нивна приватизација согласно со закон.

Трансформацијата на ЈП „Македонија пат“ завршу-
ва со уписот на новооснованите друштва во Централ-
ниот регистар на Република Македонија.

Член 8

Во постапката за трансформација на ЈП “Македонија пат” соодветно се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR TRANSFORMIMIN E NDËRMARRJES PUBLIKE PËR MIRËMBAJTJEN DHE MBROJTJEN E RRUGËVE MAGJISTRAL E DHE RAJONALE “MAKEDONIJA PAT”- SHKUP**

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet transformimi i Ndërmarrjes publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve magjistrale dhe rajonale “Makedonija pat”- Shkup (në tekstin e mëtejme: NP “Makedonija pat”).

Neni 2

Me transformim në kuptim të këtij ligji nënkuptohen ndryshimet statusore të NP “Makedonija pat”, në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 3

Transformimi i NP “Makedonija pat” kryhet me ndarjen e NP ekzistuese “Makedonija pat” në dy subjekte të reja në pronësi shtetërore edhe atë :

- Shoqëritë aksionare për mirëmbajtjen e rrugëve “Makedonija pat-mirëmbajtje”- Shkup, dhe
- Shoqëritë aksionare për shërbime të rrugëve “Makedonija pat-shërbime”- Shkup

Aktet për themelimin e subjekteve juridike nga paragrafi 1 i këtij neni i miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 4

Transformimi i NP “Makedonija pat” do të kryhet në pajtim me Planin për ndarje të NP “Makedonija pat”.

Planin për ndarje do ta përgatis NP “Makedonija pat” në bazë të vlerës së përcaktuar paraprakisht të kapitalit shtetëror të NP “Makedonija pat”, të përcaktuar nga ana e vlerësuesit të autorizuar të pavarur i zgjedhur në shpallje publike. Vlera e përcaktuar e kapitalit shtetëror, verifikohet me zbatimin e metodës vlera e korigjuar e kontabilitetit, me gjendje të ditës 31.12.2008.

Planin për ndarje veçanërisht përmban dispozita për mënyrën në të cilën do të bëhet bartja e pronës së vlerësuar, të drejtat dhe obligimet e NP “Makedonija pat” tek shoqëritë reja të themeluara, përshkrimi detal i ndarjes, krijimi i bilancit fillestar të gjendjes dhe të të punësuarve.

Planin për ndarje e verifikon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 5

Në procedurën e transformimit të NP “Makedonija pat”, prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet e NP “Makedonija pat” do të ndahen në pajtim me Planin për ndarje nga neni 4 i këtij ligji edhe atë:

1) Prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet të lidhura me mirëmbajtjen e autostradave, rrugëve magjistrale dhe rajonale do të barten në Shoqërinë aksionare për mirëmbajtjen e rrugëve “Makedonija pat-mirëmbajtje”- Shkup, dhe

2) Prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet të ndërlidhura me dhënien e shërbimeve të autostradave, rrugëve magjistrale dhe rajonale do të barten në Shoqërinë aksionare për shërbime të rrugëve “Makedonija pat-shërbime”- Shkup.

Neni 6

Transformimi i NP “Makedonija pat” nuk mund të jetë në dëm të kreditorëve të NP “Makedonija pat” në çfarëdo baze juridike.

Neni 7

Shoqëritë e reja të themeluara, të ndodhura me transformimin e NP “Makedonija pat” organizohen si Shoqëri aksionare në pronësi shtetërore, me mundësi për privatizimin e tyre në pajtim me ligjin.

Transformimi i NP “Makedonija pat” përfundon me regjistrimin shoqërive të reja të themeluara në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë.

Neni 8

Në procedurën e transformimit të NP “Makedonija pat” në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

894.

Врз основа на член 6 и член 8 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/07) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден 24.03.2009 година донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

(1) Во Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2008) во членот 2, точката 3 се менува и гласи:

„3. Инвестиции за рурална инфраструктура.“

По точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7. Инвестиции за производство и користење на обновливи енергии во рурални средини.“

Член 2

(1) Членот 3 се менува и гласи:

„(1) Барателот, за користење на мерките за рурален развој, треба:

1. да поднесе уредно пополнето Барање за користење на финансиска поддршка за рурален развој кое особено содржи податоци за барателот и планираните инвестиции во согласност со мерките за рурален развој, показатели кои докажуваат дека инвестицијата ќе допринесе за економска оддржливост земајќи ги во предвид и останатите извори на приход, временска рамка за реализација на инвестицијата (инвестиционен план) и финансиски план за искористеност на инвестицијата. Во случај на изградба, реконструкција или електрификација треба да изготви и поднесе проектна документација;
2. да приложи потребна документација како доказ за исполнување на условите за користење на финансиска помош од мерките за рурален развој.
3. доколку е физичко лице, да е регистриран носител на земјоделско стопанство во Едиствениот регистар на земјоделски стопанства, во согласност со Закон за земјоделството и руралниот развој, како вршител на земјоделска дејност во согласност со Закон за вршење земјоделска дејност, како трговец-поединец во согласност со Закон за трговските друштва, или индивидуален земјоделец кој се стекнал со статус осигуреник во согласност со Закон за пензиското и инвалидското осигурување или како индивидуален земјоделец кој се занимава со земјоделство како дополнителна дејност;
4. доколку е правно лице, да е регистриран во согласност со Закон за трговските друштва односно Законот за задругите, да не е во постапка на ликвидација или во стечајна постапка и да ги има подмилено сите обврски спрема државата по основ на даноци и придонеси за пензиско, инвалидско, социјално и здравствено осигурување.

(2) Барателот, за користење на мерката инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделски стопанства, вклучително и аквакултура, покрај барањата од став (1) на овој член треба и да:

1. ги има упишано производните капацитети, со кои располага земјоделското стопанство, во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во согласност со Закон за земјоделството и руралниот развој, во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството);
2. нема финансиски обврски по основ на склучен договор за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост, доколку користи земјоделско земјиште во државна сопственост;
3. нема финансиски обврски по основ на склучен договор за користење на пасишта во државна сопственост, доколку користи пасишта во државна сопственост;
4. нема финансиски обврски по основ на склучените договори по Програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија и проектите кои произлегуваат од истата.
5. доколку е физичко или правно лице кое се занимава со одгледување на риби треба да ги исполнува и општите услови за вршење на риболовна дејност и да е регистриран во согласност со Закон за рибарство и аквакултура.

(3) Барателот за користење на мерката инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи, покрај барањата од став (1) освен барањата од точката 3 на овој член, треба и да:

1. има соодветен документ дека ги исполнува минималните услови за вршење на дејност во согласност со Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната или Законот за ветеринарно јавно здравство освен за барателите кои се занимаваат со производство на добиточна храна и барателите кои се занимаваат со производство на вино. Барателите кои се занимаваат со производство на добиточна храна треба да имаат соодветен документ за исполнување на минималните услови за вршење на дејност во согласност со Закон за ветеринарно здравство и Закон за сточарството. Барателите кои се занимаваат со производство на вино треба да имаат и соодветен документ дека ги исполнуваат условите во согласност со Закон за виното.
2. во случај на инвестиции за достигнување на стандарди за безбедност на храна во согласност со Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната или Закон за ветеринарно јавно здравство, да поседува соодветен документ за потребите за достигнување на стандардите за безбедност на храната;
3. нема финансиски обврски по основ на склучен договор за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост, доколку користи земјоделско земјиште во државна сопственост;
4. нема финансиски обврски по основ на склучен договор за користење на пасишта во државна сопственост, доколку користи пасишта во државна сопственост;
5. нема финансиски обврски по основ на склучените договори по Програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија и проектите кои произлегуваат од истата.

(4) Барателот за користење на мерката наменета за инвестиции за рурална инфраструктура, покрај барањата од став (1) точка 1 на овој член, треба и да:

1. во случај кога барателот е земјоделско стопанство да обезбеди мислење од Јавното претпријатие за пасишта доколку инвестицијата се однесува на пасиште во државна сопственост;
 2. во случај кога барателот е Јавно претпријатие, да е основано во согласност со Закон за јавните претпријатија и Годишната инвестициона програма да е одобрена од основачот по пат на согласност;
 3. во случај кога барателот е водна заедница, да е регистриран во согласност со Закон за водните заедници и да им се предадени системите за наводнување на управување од страна на Министерството, да ги има подмилено обврските по основ на користење на вода за наводнување, да има писмена согласност од Собранието на водната заедница за намената на инвестиција и да обезбеди мислење од Управата за Водостопанство при Министерството со кое се потврдува дека инвестицијата ќе ја унапреди состојбата со системите за наводнување;
 4. доколку е единица на локална самоуправа во согласност со Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија да поседува согласност од Советот на локалната самоуправа за намената на инвестицијата и за обезбедените средства;
 5. доколку е месна самоуправа регистрирана во евиденцијата на единицата на локална самоуправа во согласност со Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија во својство на месна заедница во согласност со Закон за локалната самоуправа да поседува доказ за обезбедени средства од единица на локална самоуправа од која е регистрирана.
- (5) Барателот за користење на мерката финансиска поддршка на промотивни активности за развој на рурален туризам, покрај барањата од став (1) освен барањето од точката 3 на овој член, треба и да :
1. доколку е здружение или фондација, да е регистриран во соодветен регистар во согласност со Закон за здруженија на граѓани и фондации со седиште во рурално подрачје и да не е во постапка на регистрација кога се пријавува за користење на мерката;
 2. целта на основањето да е насочена кон обавување на активности наменети за економски, културен, еколошки и/или социјален развој во согласност со актот за основање на здружението или фондацијата;
 3. доколку е задруга да е регистрирана со седиште во рурално подрачје;
 4. доколку е единица на локална самоуправа согласност со Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија или месна самоуправа како месна заедница во согласност со Закон за локалната самоуправа, намената на инвестицијата да се однесува за рурално подрачје на територијата на општината односно за рурално подрачје на територијата на населеното место за кое е регистрирана месната заедница.
- (6) Барателот за користење на мерката инвестиции за подобрување на знаењето и унапредувањето на човечкиот потенцијал на земјоделските производители, обезбедување на советодавни услуги и едукација за управување со земјоделско стопанство, покрај барањата од став (1) освен барањата од точката 3 на овој член, треба и да :
1. доколку е здружение или фондација, да е регистрирано во соодветен регистар во согласност со Закон за здруженија на граѓани и фондации со седиште во рурално подрачје и да не е во постапка на регистрација кога се пријавува за користење на мерката;
 2. доколку е правно лице, да е регистрирано со претежна дејност земјоделство со седиште во рурално подрачје.

3. доколку е јавна научна установа, да е регистрирана согласно закон, од областа на земјоделство, шумарство и водостопанство;
4. доколку е образовна институција или установа да ги исполнува условите во согласност со Закон за високото образование, Закон за средното образование, Закон за стручно образование и обука, Закон за образование на возрасните;
5. доколку реализацијата на мерката е наменета за обука на земјоделски производители, да изготви и поднесе предлог за реализација на мерката во најмногу три од следниве едукативни области:
 - Менаџмент на земјоделско стопанство во рурални средини;
 - Промоција на предностите од здружување по принцип на кооперативи и задруги или вертикални синџири (производство, услуги, маркетинг, стандарди);
 - Рурално кредитирање и раководење со долгови;
 - Фитосанитарни и ветеринарни стандарди во согласност со стандардите на Европската унија и следливост на квалитет;
 - Примена на земјоделски производни техники за заштита на животната средина и придонес кон одржлив рурален развој;
 - Современи и ефикасни техники за наводнување за заштеда и правилно искористување на водните ресурси;
 - Значењето на традицијата и културното богатство, обичаите на село и културни манифестации за зачувување на руралните средини.
6. доколку реализацијата на мерката е наменета за обука на членови на водни заедници, да изготви и поднесе предлог за реализација на мерката во најмногу две од следниве едукативни области:
 - Планирање на наводнување и изработка на планови за наводнување;
 - Системи за мерење на водата и дистрибуција;
 - Раководење со системите за наводнување и планирање на инвестиции
 - Изработка на инвестициони програми за одржување и реконструкција на системите за наводнување со кои раководат водни заедници
 - Современите и ефикасни техники за наводнување за заштеда и правилно искористување на водните ресурси.
7. предложените тренинг програми и едукативни области не смеат да вклучуваат материјали и тематика коишто се составен дел на редовните наставни програми за средното и високото образование.

(7) Барателот за користење на мерката поддршка за организирање и заедничко вршење на производна дејност на земјоделски стопанства, покрај барањата од став (1) освен барањата од точката 3 на овој член, треба и:

1. доколку е правно лице, да е регистрирано со претежна дејност земјоделство со седиште во рурално подрачје;
2. доколку е правно лице формирано од здруженија на земјоделски производители, покрај условот од точка 1 на овој став, да поднесе доказ дека е основано од здружение на земјоделски производители;
3. доколку е здружение или фондација, да е регистрирано во соодветен регистар во согласност со Закон за здруженија на граѓани и фондации со основна цел на здружувањето насочена кон обавување на активности наменети за правилно искористување на земјоделската механизација по принципот на „машински круг“ или „машински прстен“ во согласност со актот за основање на здружението или фондацијата и да не е во постапка на регистрација кога се пријавува за користење на мерката.

(8) Барателот за користење на мерката инвестиции за производство и користење на обновливи енергии во рурални средини, покрај барањата од став (1), треба и да:

1. е земјоделско стопанство упишано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во согласност со Закон за земјоделството и руралниот развој како семејно земјоделско стопанство со седиште во рурално подрачје;
2. во случај кога обновливата енергија се произведува од гео-термални водни извори, треба да поднесе договор за концесија на минерална суровина од надлежен орган во согласност со Законот за минералните суровини.“.

Член 3

(1) Во членот 4, став (1), бројот „4“ се заменува со бројот „3“.

(2) Во ставот (2), зборовите „рехабилитација на системите за наводнување на водни заедници и“ се заменуваат со зборовите „рурална инфраструктура,“ и точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и инвестиции за производство и користење на обновливи енергии во рурални средини.“.

(3) Во ставот (3), точка а), табелата се менува и гласи:

Цели на мерката	Показатели	Бодување	Макс. бодови
Поддршка на индивидуални земјоделски производители на кои земјоделството им е примарна дејност	Барателот е физичко лице регистрирано согласно закон	Да – 30 Не – 0	30
Поддршка на органското земјоделско производство и воведување на стандарди за квалитет во примарното земјоделско производство	Барателот поседува сертификат за стандарди за квалитет за еколошко, интегрирано или органско производство	Да – 20 Не – 0	20
Поддршка на млади земјоделци	Барателот е на возраст од 18 до 40 години на денот на поднесување на барањето	Да – 10 Не – 0	10
Поддршка на жени земјоделци	Одговорно лице е жена	Да – 10 Не – 0	10
Поттикнување на инвестиции во недоволно развиени подрачја	Местото на инвестицијата е во ридско-планинско рурално подрачје или погранично подрачје	Да – 15 Не – 0	15
Вредност на предложената инвестиција	да не надминува 1.300.000 денари	Да – 15 Не – 0	15
Вкупно бодови			100

Во точката б), во табелата, зборовите „модернизација на пост - бербени активности за свежо овошје, зеленчук и грозје“ се заменуваат со зборовите „производство на јајца во прав или меланж или компиров скроб.“

Во точката в) табелата се менува и гласи:

Цели на мерката	Бодување	Макс. бодови
Проектот се однесува за развој и унапредување на рурален туризам во одредено населено место	Ридско-планинско рурално подрачје - 35 Рурално подрачје кое се граничи со национален парк или природен резерват -25 Градско рурално подрачје – 5	35
Проектот има за цел да промовира локалитети, културни знаменитости и останати традиционални и природни вредности на месноста за која се однесува	Проектот е наменет за промоција на археолошки локалитети – 30 Проектот е наменет за промоција на природни реткости – 20 Проектот е наменет за промоција на историски факти и културни вредности – 15	30
Проектот се однесува за рурално подрачје во општина со рурален центар	Да – 25 Не – 0	25
Вредноста на предложената инвестиција не надминува 1.300.000 денари	Да – 10 Не – 0	10
Вкупно бодови		100

Во точката г) во табелата износот „600.000“ се заменува со износот „1.300.000“.

(4) По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Изборот на корисници за мерките наменети за инвестиции за рурална инфраструктура, поддршка за организирање и заедничко вршење на производна дејност на земјоделски стопанства и инвестиции за производство и користење на обновливи енергии во рурални средини ќе се врши во рамките на финансиските средства предвидени за одделна мерка за оние баратели кои ги исполниле условите за стекнување со право на користење на мерките во согласност со член 3 од оваа уредба.“.

Член 4

(1) Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Следење на реализација и оцена на успешност на мерките за рурален развој од член 2 став (1) од оваа уредба се врши особено преку следните показатели:

1. Број и вредност на добиени барања по одделна мерка и по општини или населени места;
2. Број и вредност на одобрени барања по одделна мерка и по општини или населени места и нивно учество во вкупниот број одобрени барања по одделна мерка;
3. Број и вредност на одбиени барања и причини за одбивање на барањата по одделна мерка и нивно учество во вкупниот број и вредност на примени барања по одделна мерка;
4. Број и вредност на исплатени одобрени барања по одделна мерка и по општини или населени места и нивно учество во вкупниот број и вредност на добиени барања по одделна мерка;

5. Финансиски показатели

- вкупен износ на одобрени финансиски средства по мерки и по општини или населени места;
- просечен износ на одобрени финансиски средства по мерка;
- вкупен износ на исплатени финансиски средства по мерки и по општини или населени места;

(2) Показатели за следење на реализацијата и оцена на успешност на мерките за спроведување на политиката за рурален развој во однос на пол и старост на барателите се прибираат само за мерки каде постојат услови за следење на такви показатели.

(3) Следење на реализација и оцена на успешност на мерките за спроведување на политиката за рурален развој од член 2 став (1) од оваа уредба може да се врши со помош на останати показатели во согласност со барањето за користење на мерките од член 3 од оваа уредба и целите на мерките за рурален развој и показателите од член 4 став (3) од оваа уредба.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1289/1
24 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

895.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО И ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О.-СКОПЈЕ**

1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето и Годишната сметка за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје бр.02-375/2 од 27.02.2009 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.02.2009 година.

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1272/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

896.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ**

1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за распределба на добивка на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје бр.02-520/2 од 30.03.2009 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 30.03.2009 година.

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1272/2
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

897.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ВО 2008 ГОДИНА**

1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2008 година и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2008 година, бр. 0202-254/16 и бр.0202-254/15 од 26.02.2009 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1277/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

898.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2009 година, бр.0201-2/6 од 11.03.2009 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.03.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1422/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

899.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008) и член 8 став 5 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008 и 130/2008), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ И ЗА ВИСИНАТА НА
ЗАКУПНИНАТА

Член 1

1. Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство на хидраулична опрема и услуги „ВИТЕК МАКЕДОНИЈА“ ДОО – Илинден, со седиште во Илинден.

Член 2

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 602/3 со површина од 25.526 м² и дел од КП 25/17 со површина од 7 м², односно со вкупна површина од 25.533 м², според Имотните листови за КО Бунарџик и КО Миладиновци и Геодетскиот елаборат за Геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.1113/1906 од 25.03.2009 година, потврден од Агенцијата за катастар на недвижности – Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Република Македонија, и претставува градежно земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр.58, локалитет/населено место Илинден, Општина Илинден, издаден од Република Македонија Општина Илинден под бр.10-420/2 од 04.03.2009 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр.16-8774/3 од 01.09.2008 година.

Член 3

Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлука, се дава во долготраен закуп изнесува 50 (педесет) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, со можност за продолжување за уште 49 (четириесетидевет) години.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

Во првите пет (5) години, 0.1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 2.553,30 евра за една (1) година, одредено како фиксен износ.

По истекот на првите пет (5) години, закупнината за земјиштето ќе се одредува за секоја година посебно, со можност за зголемување на истата, засметувајќи ја

официјалната инфлациска стапка во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на промена.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1475/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

900.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА CUSTOMS 2013 И FISCALIS 2013

Член 1

Со оваа одлука се формираат Национални тимови за спроведување на програмските активности пропишани во Акциските планови на програмите Customs 2013 и Fiscalis 2013 согласно Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Customs 2013" и во Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Fiscalis 2013", составени од претставници на Министерството за финансии, Царинската управа и Управата за јавни приходи.

Член 2

Националниот тим за спроведување на програмските активности на Програмата Fiscalis 2013 се состои од:

- Национален координатор и еден член од Министерството за финансии и
- Претседател, две контакт лица и еден член од Управата за јавни приходи.

Националниот тим за спроведување на програмските активности на Програмата Customs 2013 се состои од:

- Национален координатор и еден член од Министерството за финансии и
- Претседател, две контакт лица и еден член се од Царинската управа.

Член 3

Националните координатори ја координираат работата на националните тимови и на лицата кои се инволвирани во програмските активности, им даваат насоки за работење и учество во извршувањето на тие активности.

Член 4

Претседателите на националните тимови се грижат за доследна примена на Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Customs 2013" и во Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Fiscalis 2013" кои се отворени за Република Македонија, учествуваат и го престапуваат Националниот тим во работата на Комитетите на програмите.

Член 5

Контакт лицата контактираат со надлежните лица од Генералниот директорат за царини и даноци и програмските тимови на другите земји членки преку е-маил, телефонски, Сигса и ART и навремено доставуваат информации за извршените програмски активности до националните координатори.

Член 6

Членовите на националните тимови ги извршуваат програмските активности согласно насоките на работа од националниот координатор.

Член 7

Материјалните трошоци за работата на националните тимови ги обезбедуваат Министерството за финансии, Царинската управа и Управата за јавни приходи за своите претставници кои учествуваат во националните тимови, а надоместоците за учество во работата во националните тимови на националните координатори, претседатели, контакт лицата и членовите ќе им се утврдат во рамките на утврдениот износ од страна на министерот за финансии, а ќе се исплатуваат од средствата што се обезбедуваат за оваа намена од Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа.

Член 8

Националните тимови ќе ги извршуваат следниве задачи:

- ги преземаат сите неопходни активности за навремена и ажурна имплементација на сите обврски содржани во Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Customs 2013" и во Меморандумот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Република Македонија за учеството на Република Македонија во програмата на заедницата "Fiscalis 2013" кои се отворени за Република Македонија.

- ги следат активностите предвидени во Акциските планови како и Годишните работни програми за Програмите Customs 2013 и Fiscalis 2013, и да иницираат активности со давање на предлози во врска со истото.

- ги извршуваат програмските активности согласно правилата утврдени во Одлуката на Европскиот Парламент Бр.624/2007/ЕС, Одлуката на Европскиот парламент 1482/2007/ЕС и Прирачниците на Програмите Customs 2013 и Fiscalis 2013 за спроведување на Програмите.

Член 9

За преземените активности од спроведувањето на Програмите Customs 2013 и Fiscalis 2013, Министерството за финансии треба редовно да доставува квартални извештаи до Владата на Република Македонија.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-1487/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

901.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, патнично возило марка AUDI, тип А-8, број на шасија WAUZZZ4DZYN0024-74, број на мотор AQFOO108 од 1999 година и со регистарски ознаки SK-539-OB.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трајно користење без надоместок на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој ќе се уредат правата и обврските за користењето на движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1513/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

902.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Агенцијата за стокови резерви му престанува користењето на дел од недвижна ствар – поден магацин во Гостивар, со површина од 2453 м2, по Пл бр.1022 издаден од Државниот завод за геодетски работи – одделение за премер и катастар КО Гостивар.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на Министерството за образование и наука, на времено користење без надомест, заради реализација на проектот на Владата на Република Македонија „Компјутер за секое дете“, за период од 12 месеци.

Член 3

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за образование и наука, комисијски да извршат примопредавање на објектот, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1545/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

903.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Агенцијата за стокови резерви му престанува користењето на дел од недвижна ствар – поден магацин, со површина од 3000 м², на КП 5067 по Пл бр.1022 издаден од Државниот завод за геодетски работи – одделение за премер и катастар КО Неготино.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на Министерството за образование и наука, на времено користење без надомест, заради реализација на проектот на Владата на Република Македонија „Компјутер за секое дете“, за период од 12 месеци.

Член 3

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за образование и наука, комисијски да извршат примопредавање на објектот, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1545/2
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

904.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07 и 88/08) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ЈАГЛЕН ОД АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПО-
ПОВЈАНИ“ С. ПОПОВЈАНИ, ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ

1. На АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – јаглен на локалитетот „Поповјани“ с.Поповјани, општина Осломеј.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 7,8 \text{ km}^2$ определен со координантни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.608.988,00	7.500.014,00
T-2	4.608.009,00	7.501.640,00
T-3	4.608.124,00	7.502.440,00
T-4	4.607.443,00	7.503.675,00
T-5	4.606.163,00	7.502.893,00
T-6	4.605.699,00	7.502.337,00
T-7	4.604.880,00	7.501.869,00
T-8	4.605.395,00	7.501.018,00
T-9	4.607.154,00	7.500.468,00
T-10	4.608.514,00	7.499.573,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 6 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е утврдување на рудните резерви на минералната сировина – јаглен на локалитетот „Поповјани“ – с. Поповјани – општина Осломеј, а додека начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања е регулиран согласно Законот за минерални сировини и подзаконските прописи.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања, концесионерот е должен да го плати пред склучување на договор за концесија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07).

6. Рокот за поднесување на Извештај за извршените детални геолошки истражувања на минерални сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1589/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

905.

Врз основа на член 57 став 2, од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија" бр.39/06 и 89/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2009 ГОДИНА**

I

Во Програмата за семе и саден материјал во 2009 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.03/09) во дел II во воведната реченица и во точката 1 износот "10.500.000,00 " се заменува со износот " 600.000,00 " .

II

Делот III се менува и гласи :

" Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

СТАВКА

**предвидени средства во
денари**

1. Финансиска поддршка за измени и дополнување на Законот за сенски и саден материјал за земјоделски растенија и изготвување на подзаконски акти кои произлегуваат од овој закон.	50.000,00
2. Финансиска поддршка за изготвување на подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за селекционерските права, печатење и изготвување на Билтен на Управата, регистри, упаства и други материјали. Преводи од странска стручна литература од оваа област.	80.000,00
3. Обезбедување на средства за испитување, одобрување и запишување на нови сорти во Националната сортна листа, опитни пунктови, испитување на квалитетните својства на семенскиот материјал, работа на комисијата за признавање и одобрување на домашни и странски сорти на семе и саден материјал, за статистичка обработка на добиените резултати за потребите на Комисијата за Национална сортна листа, како и обезбедување на семенски материјал за стандардни сорти.	100.000,00
4. Обезбедување на средства за пристапување и чланарина во меѓународните организации од областа на семето и садниот материјал (ISTA,UPOV,CPVO, OECD,IPGRI).	50.000,00
5. Финансиска поддршка за воспоставување на пред и пост-контрола на семенски материјал произведени во Република Македонија и воведување на официјално етикетирање и печатење на етикети за семенскиот и саден материјал кој се пушта во трговија.	100.000,00

6. Обезбедување на средства за испитување на видови на земјоделски растенија кои се важни за Република Македонија, утврдување на погодни сорти при различни технологии и различни еколошки услови и изготвување на описна листа на препорачани сорти.	50.000,00
7. Создавање услови за работа на национална Ген Банка за чување на семе од автохтони, домашни и странски воведени сорти.	70.000,00
8. Обуки на вработените во Управата.	30.000,00
9. Материјални трошоци за спроведување на мерките од програмата.	40.000,00
10. Непредвидени мерки.	30.000,00
ВКУПНО :	600.000,00

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма од **50.000,00** денари ќе се користат за :

- Измени и дополнување на Законот за сенски и саден материјал за земјоделски растенија 20.000,00
- Изготвување на подзаконски акти кои произлегуваат од овој закон (пет нови правилници, според НПАА програмата) 30.000,00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма од **80.000,00** денари ќе се користат за:

- Изготвување на подзаконски акти од Законот за селекционерски права 20.000,00
- Печатење и изготвување на Билтен на Управата 20.000,00
- Регистри, упаства и други материјали 20.000,00
- Преводи од странска стручна литература 20.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма од **100.000,00** денари ќе се користат за :

- Финансирање за испитување на нови сорти во овластени опитни пунктови (институти и оранжерии) 50.000,00
- Статистичка обработка на добиените резултати за потребите на Комисијата за Национална сортна листа 10.000,00
- Финансирање на работата на комисијата за Национална сортна листа 10.000,00
- Финансирање на лабораториски анализи за испитување на квалитетот и технолошките особини на добиените производи 10.000,00
- Финансирање за набавка на семенски материјал за стандарди 10.000,00
- Финансирање на режиски трошоци на комисијата 10.000,00

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма од **50.000,00** денари ќе се користат за:

- Пристапување и чланарина во меѓународните организации од областа на семето и садниот материјал (ISTA,UPOV, OECD,IPGRI) 50.000,00

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма од **100.000,00** денари ќе се користат за:

- Воведување на официјално етикетирање и печатење на етикети за семенскиот и саден материјал кој се пушта во трговија 50.000,00
- Воспоставување на пред и пост-контрола, поставување на контролни опити во овластени институции, теренски контроли и лабораториски анализи 50.000,00

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма од **50.000,00** денари ќе се користат за:

- Утврдување на погодни сорти при различни технологии и различни еколошки услови и изготвување на описна листа на препорачани сорти, во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. 30.000,00
- Издавање на описна сортна листа со препорачани сорти 20.000,00

Средствата од дел III точка 7 на оваа програма од **70.000,00** денари ќе се користат за:

- Регенеризација на колекционирани примероци од земјоделски култури и нивни сродници 20.000,00
- Колекционирање на автохтони сорти и популации и зачувување на македонскиот генофонд 10.000,00
- Отпочнување на постапка за конзервација на ново колекционирани примероци според стандардите на Ген банка 20.000,00
- Карактеризација на примероците (во поле) според International Bioversity (IPGRI) и UPOV расположивите дескриптори 20.000,00

Средствата од дел III точка 8 на оваа програма од **30.000,00** денари ќе се користат за :

- Обуки на вработените во Управата 30.000,00

Средствата од дел III точка 9 на оваа програма од **40.000,00** денари ќе се користат за:

- Потребни количини на гориво за функционирање на Управата 40.000,00

Средствата од дел III точка 10 на оваа програма од **30.000,00** денари ќе се користат за:

- Непредвидени мерки 30.000,00"

III

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1489/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

906.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година донесе

П Л А Н

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ИЗГРАДБА НА КОРИДОР VIII ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со овај план се утврдуваат средствата потребни за подготвителни работи за продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 година.

2. Средствата утврдени во Разделот 13001-Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА - Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 482 – Други градежни објекти се користат за следните вложувања.

О П И С	2009 (ден)	2010 (ден)
1. Изработка на главен проект од Крива Паланка до Деве Баир, граница со Република Бугарија	31.000.000	0
2. Изработка на студија со идеен проект за делница од Кичево до граница со Република Албанија	30.500.000	30.900.000
3. Консултантски услуги за ревизија и други услуги	5.500.000	
4. Вонсудско порамнување со градежни фирми	133.000.000	
Се вкупно	200.000.000	30.900.000

3. Динамика на реализација на предвидените активности: април - декември 2009 година

22.000.000 денари - II квартал

22.000.000 денари - III квартал

156.000.000 денари - IV квартал

4. Министерството за транспорт и врски да достави Извештај за реализацијата на овој план и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности.

5. Овој годишен план влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1713/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

907.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, одобри

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на бул. „Гоце Делчев“ бб во Прилеп.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1541/1
14 април 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

908.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-5316/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-5316/1 од 4.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „16“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1542/1 14 април 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

909.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година, издадена на Друштво за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „17“ се заменува со бројот „16“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1552/1 14 април 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

910.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-159/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-159/1 од 26.01.2006 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точка 3 број „14“ се заменува со бројот „15“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1567/1 14 април 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
911.**

Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007 и 117/2008), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ
ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ**

Член 1

Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци („Службен весник на Република Македонија бр.6/2007“) во член 2 во став 1 во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а алинејата 4 се менува и гласи:

„- малолетен странец кој влегол во Република Македонија спротивно на одредбите утврдени со закон и е без придружба на родител или старател, односно по пристигнување во Република Македонија останал без придружба, а не бара азил (во натамошниот текст: малолетен странец без придружба) и“.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- жртви на трговија со луѓе во периодот на одлучување.“

Член 2

Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:
„Во Прифатниот центар приемот на странците се врши врз основа на барање за сместување на странец поднесено од страна на полициските службеници за илегална миграција и странци, како и од полициските службеници од надлежната организациона единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.“

Член 3

Во член 11 во ставот 2, втората и третата реченица се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Во посебно определени простории се сместуваат:

- странци – жртви на трговија со луѓе;
- семејства;
- малолетни странци без придружба и
- малолетници – жртви на трговија со луѓе.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1- 24338/1 Министер
14 април 2009 година за внатрешни работи,
Скопје м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**912.**

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија” бр. 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05 и 88/08), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија”, бр. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08 и 125/08) во член 31а по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Барањето за враќање на акциза за течен нафтен гас се поднесува до Управата за јавни приходи, на образец „АК-ТНГ“ кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.“

Член 2

(1) Во член 34 ставот (1) се менува и гласи:
„Контролните марки тип 1, 2 и 3 се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна форма со димензии:

- 1.тип 1 со 130мм x 20мм
- 2.тип 2 со 80мм x 15мм
- 3.тип 3 со 60мм x 15мм“

(2) Ставот (2) се менува и гласи:

„Основните бои на контролните марки се црна, црвена и жолта.“

(3) Ставот (4) се менува и гласи:

„Контролните марки ги имаат следните елементи:

1. на левата и десната страна во вертикална насока е отпечатен текстот „контролна марка”,
2. во средината на горниот дел, во хоризонтална насока се отпечатени ознаката за одредена серија и заштитните броеви,

3. во средината на долниот дел, под заштитните броеви во хоризонтална насока се отпечатени заштитните ознаки,

4. во долниот дел на левата страна, во хоризонтална насока отпечатен е процентот на алкохол,

5. во долниот дел на десната страна, во хоризонтална насока отпечатена е зафатнината на комерцијалното пакување (шише) во литри и

6. на левата страна во вертикална насока аплицирана е холограмска лента со широчина 5мм.“

Член 3

(1) Во член 39 ставот (3) се менува и гласи:

„Основните бои на контролните марки се црна, црвена и жолта.“

(2) Ставот (4) се менува и гласи:

„Контролните марки ги имаат следните елементи:

1. на левата страна во вертикална насока е отпечатен текстот „контролна марка”,
2. на десната страна во вертикална насока е отпечатен (соодветен број) цигари во паклица или (соодветен број) пури или цигарилоси, или (соодветно количество) грамови на тутун за пушење,
3. во средината во горниот дел, во хоризонтална насока се отпечатени ознаката за одредена серија и заштитните броеви,

4. во средината во долниот дел, под заштитните броеви во хоризонтална насока се отпечатени заштитните ознаки и

5.на левата страна во вертикална насока аплицирана е холограмска лента со широчина 5мм.“

Член 4

Обрасците „АК-01“, „АД“, „АКЦ-ММ“, „АКЦ-ААП“, „АКЦ-ПА“, „АК-02“, „П-МЕА“, „Б-МЕА“, „П-ТД“ и „Б-ТД“ се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 5

Обрасците на контролните марки за обележување на меѓупроизводи и етил-алкохол и обрасците на контролните марки за обележување на тутунски добра, се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 6

Акцизните добра обележани со контролни марки подигнати до денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, остануваат во акцизно правен слободен промет до нивната продажба, а најдоцна до 30 април 2010 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 мај 2009 година.

Бр. 20-14161/3
22 април 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

АК-01



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број
на прием

* Пополнува Управата за јавни приходи

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот 1.1

Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3

улица _____ број _____
поштенски број _____ населено место _____ општина _____
телефон _____ телефакс _____

2 Податоци за акцизниот склад

Ред. бр.	Адреса-улица број место и општина (2.1)	Пр (2.2) ПСИ (2.3)	Одговорно лице за потпишување на акцизни документи (2.4) ЕМБГ/име, татково име и презиме	Потпис	с/з (2.5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

3 Видови на акцизни добра

Ред. бр.	Вид (3.1)	Тарифна ознака (3.2)	Количина (3.3)	Един. мерка (3.4)	Пр (3.5)	ПСИ (3.6)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

AK-01

			Потпис
Лице одговорно за работењето на аквизиониот склад	- ЕМБГ	4.1	
	- Име и презиме		
Полномошник	- ЕМБГ	4.2	
	- Име и презиме		

5 Прилози

- | | |
|--|---|
| Нацрт на акцизен склад, сѐица на околина и технички опис на просторите за _____ складирање | Одобрение од надлежен орган за стандардизација и метрологија за мерните уреди кои се користат во акцизниот склад за _____ мерни уреди |
| Решение за минимални технички услови кои треба да ги исполнува акцизниот склад (Министерство за економија) | Извод од регистрацијата при надлежниот регистарски орган |
| Решение за минимални хигиенско - санитарни услови на акцизниот склад (Министерство за здравство) | Изјава од барателот дека кон него не е отпочната постапка на стечај или ликвидација |
| Решение за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на акцизниот склад (Министерство за труд и социјална политика) | Уверение од надлежен суд дека против барателот или одговорното лице не се води кривична постапка |
| Природа и опис на поединечни производни постапки | Уверение од надлежен суд дека против барателот или одговорното лице не е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на делот |
| Природа и опис на транспортни постапки и видови пакувања | Изјава за испорачаните количини на акцизни добра по видови во претходната календарска година |

Датум на поднесување

D D M M F F F F

Потпис

Д Д М М Г Г Г Г

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
 - 1.2 Наведете го називот (фирмата) што вообичаено ја користите во секојдневното работење.
 - 1.3 Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса УЈП ќе Ви доставува пријави, решенија, известувања и др.
- НАПОМЕНА:** Непоточноста на овој податак може да предизвика Ваше ненавремено информирање и други последици по Вашето работење.
- Доколку имате повеќе од 6 акцизни складишта, приложете дополнителен список со бараните податоци. За секој акцизен склад наведете:
- 2.1 Адреса (улица, број, населено место и општина).
 - 2.2 Пр - Означете со "х" ако складот се користи за производство на акцизни добра (во првиот ред).
 - 2.3 ПСИ - Означете со "х" ако складот се користи за примање, складирање и испраќање на акцизни добра (во вториот ред).
 - 2.4 Единствен матичен број на граѓанин, име, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за потпишување на акцизните документи за тој склад.
 - 2.5 о/з - Означете со "о" ако складот е отворен, односно со "з" ако складот е затворен извршете негово одјавување.
- Доколку барате дозвола за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За сите видови акцизни добра за кои се бара акцизна дозвола наведете:
- 3.1 Вид на акцизното добро.
 - 3.2 Тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.
 - 3.3 Планирана количина за производство или складирање.
 - 3.4 Единица мерка во која е изразена количината - литри (л), килограми (кг), парчиња (парч).
 - 3.5 Пр - означете со "х" ако барате дозвола за производство на акцизното добро.
 - 3.6 ПСИ - означете со "х" ако барате дозвола за прием, складирање и испраќање на акцизното добро.
- За одговорните лица наведете:
- 4.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за работењето на акцизните складишта.
 - 4.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за работењето на акцизните складишта.
- Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката "Прилози" и означете со "х" пред називот на секој документ што го приложувате. Треба да приложите соодветен број нацрти, скици на околината и технички опис на просторите за сите складишта, како и соодветен број одобренја од надлежниот орган за стандардизација и метрологија за сите мерни уреди кои ги користите во складот. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

АК-ТНГ



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број
на прием

* Пополнува Управата за јавни приходи

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА ЗА ТЕЧЕН ГАС

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив - фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

улица

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

2 Податоци за деловните простори за производство каде се користи течниот нафтен гас

Ред. бр.	Адреса - улица, број, место и општина (2.1)	П.Г. (2.2)	ДММПГ (2.3)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

3 Податоци за враќање на акцизата

Ред. бр.	Период од до (3.1)	Потрошена количина во кг како ПГ (3.2)	Потрошена количина во кг како ДММПГ (3.3)	Вкупно потрошена количина во кг (3.4)	Бр. на ф-ра за набавен ТНГ (3.5)	Број на ЕЦД за увезен ТНГ (3.6)	Датум на ф-ра ЕЦД (3.7)	Пресметана акциза за потр. ТНГ (3.8)	80% акциза за враќање (3.9)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Вкупно:									

АК-ТНГ

4 Одговорни лица

			Потпис
Одговорно лице	- ЕМБГ	4.1	
	- Име и презиме		
Полномошник	- ЕМБГ	4.2	
	- Име и презиме		

5 Прилози

☐	Потпис од судскиот или друг регистар од кој може да се види дејноста	☐	Изјава согласно член 31-а став 1 точка 6 од Правилникот
☐	Изјава на одговорното лице согласно член 31-а став 1 точка 3 или согласно член 31-а став 1 точка 4 од Правилникот	☐	Подетален опис на дејноста за се која користи течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во индустријата
☐	Фактура за набавен течен нафтен гас	☐	Доказ за оправдањата за враќање на акцизата од евиденцијата на барателот
☐	Царинска декларација за увезен течен нафтен гас		

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

Потпис

Датум на обработка * Пополнува Управата за јавни приходи

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
 - 1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата.
 - 1.3 Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса УЈП ќе Ви доставува решенија, известувања и др.
НАПОМЕНА: Неточноста на овој податок може да предизвика Ваше ненавременно информирање и други последици по Вашето работење.
 - 2.1 Впишете ја адресата (улица, број, населено место и општина) каде се користи техниот нафтен гас во процесот на производство.
 - 2.2 П.Г. - Означете со "X" ако техниот нафтен гас е користен како погонско гориво.
 - 2.3 ДММПГ - Означете со "X" ако техниот нафтен гас е користен како додаток на друго минерално масло како погонско гориво.
 - 3.1 Впишете го временскиот период (пр. 15.07-30.07.2002) за кој барате враќање на акцизата за употребениот течен нафтен гас.
 - 3.2 Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (kg) на ТНГ како погонско гориво.
 - 3.3 Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (kg) на ТНГ како додаток на друго минерално масло како погонско гориво.
 - 3.4 Впишете ја вкупната употребена количина на течен нафтен гас во килограми (kg) како погонско гориво и како додаток на друго минерално масло како погонско гориво.
 - 3.5 Впишете го бројот на фактура со која е набавен техниот нафтен гас за кој барате враќање на акциза.
 - 3.6 Впишете го "S" бројот од царинската декларација со која е увезен техниот нафтен гас за кој барате враќање на акциза.
 - 3.7 Впишете го датумот на фактурата или на царинската декларација.
 - 3.8 Впишете го износот на пресметаната акциза за потрошен течен нафтен гас.
 - 3.9 Впишете го износот на акцизата за враќање.
- За одговорните лица наведете:
- 4.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата.
 - 4.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата.
- Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката "Прилози" и означете со "X" пред називот на секој документ што го приложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

УП		АД	
1 ПРИМЕРОК ЗА ИСПРАКАЦЦИОНСКИ ОРГАН-УВОЗ	1. Испраќач ☐	2. Број на испраќачот	3. Референтен број
	7. Примател 7а. Податоци за испраќањето	4. Број на примателот	5. Број на фактура
		6. Датум на испраќање	
		8. Надлежен орган	
	9. Превозник	10. Гаранција	
	11. Други податоци за превозот	12. Број и година/испраќач	13. Број и година/примател
		14. Царински орган	
	15. Место на испраќање	16. Датум на испраќање	17. Времетраење на превозот
	18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака	
		20а. Количина	21а. Бруто маса (кг)
22а. Нето маса (кг)			
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг)	
	22б. Нето маса (кг)		
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака		
	20в. Количина	21в. Бруто маса (кг)	
	22в. Нето маса (кг)		
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		Место и датум Име и презиме, и потпис на одговорно лице (М.П.)	

УЈП		АД		
2 ПРИМЕРОК ЗА ПРИМАТЕЛ/ЦАРИНСКИ ОРГАН-ИЗВОЗ	1. Испрајач ☐	2. Број на испрајачот	3. Референтен број	
	7. Примател 7а. Податоци за испрајањето	4. Број на примателот	5. Број на фактура	
		6. Датум на испрајање		
		8. Надлежен орган		
	9. Превозник	10. Гаранција		
	11. Други податоци за превозот	12. Број и година/испрајач	13. Број и година/примател	
	14. Царински орган			
	15. Место на испрајање	16. Датум на испрајање	17. Времетраење на превозот	
	18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака		
		20а. Количина	21а. Бруто маса (кг)	
		22а. Нето маса (кг)		
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака			
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг)		
		22б. Нето маса (кг)		
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака			
	20в. Количина	21в. Бруто маса (кг)		
		22в. Нето маса (кг)		
23. Документи				
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице		
		Место и датум Име и презиме, и потпис на одговорно лице (М.П.)		

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ		Надлежен орган наведен во рубрика 8 треба неодложно да се извести
Нова адреса за испраќање _____		
Име и презиме на одговорно лице _____	Потпис на одговорно лице _____	
Место и датум _____		
В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ		
Број _____	Датум _____	Име и презиме на одговорно лице _____
Кусок:	Потпис на одговорно лице _____	
Опис на доброто _____	Количина _____	
_____	_____	(М.П.)
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
Вв. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО		
Број _____	Датум _____	Име и презиме на одговорно лице _____
	Потпис на одговорно лице _____	
		(М.П.)
А. КОНТРОЛНА ЗА БЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН		

УП		АД		
3 ПРИМЕРОК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИЕМ	1. Испрајач ☐	2. Број на испрајачот	3. Референтен број	
		4. Број на примателот	5. Број на фактура	
		6. Датум на испрајање		
	7. Примател	8. Надлежен орган		
	7а. Податоци за испрајањето	10. Гаранција		
	9. Превозник	12. Број и година/испрајач	13. Број и година/примател	
	11. Други податоци за превозот	14. Царински орган		
	3	15. Место на испрајање	16. Датум на испрајање	17. Времетраење на превозот
	18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака		20а. Количина
	21а. Бруто маса (кг)		22а. Нето маса (кг)	
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		20б. Количина	
	21б. Бруто маса (кг)		22б. Нето маса (кг)	
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака		20в. Количина	
	21в. Бруто маса (кг)		22в. Нето маса (кг)	
23. Документи				
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице		
		Место и датум		
		Име и презиме, и потпис на одговорно лице		
		(М.П.)		

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ Нова адреса за испраќање _____ Име и презиме на одговорно лице _____ Место и датум _____		Надлежен орган наведен во рубрика 8 треба неодложно да се извести	
В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ			
Број _____	Датум _____	Име и презиме на одговорно лице _____	
Кусок: _____ Опис на доброто _____		Потпис на одговорно лице _____	
		Количина _____	
_____	_____	(М.П.)	
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Вa. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО			
Број _____	Датум _____	Име и презиме на одговорно лице _____	
		Потпис на одговорно лице _____	
		(М.П.)	
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН			

УЈП		АД	
4 ПРИМЕРОК ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	1. Испрајач ☐		2. Број на испрајачот
			3. Референтен број
			4. Број на примателот
			5. Број на фактура
			6. Датум на испрајаче
	7. Примател		8. Надлежен орган
	7а. Податоци за испрајаче		10. Гаранција
	9. Превозник		12. Број и година/испрајач
			13. Број и година/примател
	11. Други податоци за превозот		14. Царински орган
4	15. Место на испрајаче	16. Датум на испрајаче	17. Времетраење на превозот
18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата			19а. Тарифна ознака _____ _____ _____ _____ _____ _____
			20а. Количина _____ _____ _____ _____ _____ _____
			21а. Бруто маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
			22а. Нето маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата			19б. Тарифна ознака _____ _____ _____ _____ _____ _____
			20б. Количина _____ _____ _____ _____ _____ _____
			21б. Бруто маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
			22б. Нето маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата			19в. Тарифна ознака _____ _____ _____ _____ _____ _____
			20в. Количина _____ _____ _____ _____ _____ _____
			21в. Бруто маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
			22в. Нето маса (кг) _____ _____ _____ _____ _____ _____
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		_____ _____ _____ _____ _____ _____	
		Место и датум	
		Име и презиме, и потпис на одговорно лице	
		(М.П.)	

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ Нова адреса за испраќање _____		Надлежен орган наведен во рубрика 8 треба неодложно да се извести
Име и презиме на одговорно лице _____	Потпис на одговорно лице _____	
Место и датум _____		

В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____		
Потпис на одговорно лице _____		
Кусок:	Опис на доброто	Количина
(М.П.)		

Вв. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____		
Потпис на одговорно лице _____		
(М.П.)		

А. КОНТРОЛНА ЗА БЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН

АД

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- РУБРИКА 1. ИСПРАЌАЧ:** Се запишува назив и адреса (име, презиме и адреса на живеење за физичко лице) на испраќачот (имател на акцизна дозвола). За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 2. БРОЈ НА ИСПРАЌАЧОТ:** Се запишува единствениот даночен број (ЕДБ) на правното лице-испраќач, односно единствениот матичен број (ЕМБГ) на физичкото лице-испраќач. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 3. РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ:** Се запишува број кој ја идентификува пратката кај испраќачот (на пример, број на испратницата).
- РУБРИКА 4. БРОЈ НА ПРИМАТЕЛОТ:** Се запишува единствениот даночен број (ЕДБ) на правното лице-примател, односно единствениот матичен број (ЕМБГ) на физичкото лице-примател. За добрата што се извозуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 5. БРОЈ НА ФАКТУРАТА:** Се запишува бројот на фактурата за акцизните добра. Доколку за акцизните добра се уште не е издадена фактура, се наведува бројот на испратницата или бројот на друг транспонирен документ.
- РУБРИКА 6. ДАТУМ НА ФАКТУРАТА:** Се запишува датумот на фактурата за акцизните добра, односно датумот на другиот документ запишан во рубриката 5.
- РУБРИКА 7. ПРИМАТЕЛ:** Се запишува назив и адреса (име, презиме и адреса на живеење за физичко лице) на примателот (имател на акцизна дозвола или акцизно одобрение). За добрата што се извозуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 7а. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПРАЌАЊЕТО:** Се запишува вистинското место на доставување, во случај акцизните добра да не се доставуваат на адресата запишана во рубриката 7. За добрата што се извозуваат, во оваа рубрика се запишува "ИЗВОЗ ОД МАКЕДОНИЈА" и се запишува местото каде стоеите треба да се стават под царински надзор (местото на царинската испостава за извозно царинење).
- РУБРИКА 8. НАДЛЕЖЕН ОРГАН:** Се запишува називот и адресата на УЈП надлежна за уевување на акцизниот документ. За добрата што се извозуваат, во оваа рубрика се пополнува називот и адресата на УЈП на која треба да и се достави листот со број 4 од акцизниот документ.
- РУБРИКА 9. ПРЕВОЗНИК:** Се запишува називот, адреса и единствениот даночен број на лицето (доколку е со седиште во Р.Македонија) одговорно за организација на прикот превоз. Ако подполсот кој што треба да се запише во оваа рубрика е идентичен со подполсот запишан во рубрика 1, односно со подполсот запишан во рубрика 7, за добрата кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 10. ГАРАНЦИЈА:** Се запишува називот, адресата и единствениот даночен број на лицето кое поднело инструмент за обезбедување на акцизната (гаранција) и бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на акцизната (гаранцијата). Лицето што се запишува во оваа рубрика мора да е: "испраќач", "превозник" или "примател".
- РУБРИКА 11. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ:** Се запишува дополнителни информации и тоа:
- називот, адреса и единствениот даночен број на лицата (доколку се со седиште во Р.Македонија) одговорно за организација на следни превози;
- вид на превозно средство;
- регистарски број на превозно средство и име на државата каде превозното средство е регистрирано.
- РУБРИКА 12. БРОЈ И ГОДИНА/ИСПРАЌАЧ:** Се запишува бројот и годината на издавањето на акцизната дозвола на испраќачот, наведен во рубрика 1. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 13. БРОЈ И ГОДИНА/ ПРИМАТЕЛ:** Се запишува бројот и годината на издавањето на акцизната дозвола/акцизно одобрение на примателот, наведен во рубрика 7. За добрата што се извозуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 14. ЦАРИНСКИ ОРГАН:** Оваа рубрика се пополнува во случај кога акцизните добра се извозуваат, односно кога добрата по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг. Во оваа рубрика се запишува шифрата и името на царинската испостава.
- РУБРИКА 15. МЕСТО НА ИСПРАЌАЊЕ:** Се запишува местото од каде стоеите се испраќаат. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг, во оваа рубрика се запишува местото каде добрата го напуштиле царинскиот надзор (местото на царинската испостава каде е извршено увозното царинење).
- РУБРИКА 16. ДАТУМ НА ИСПРАЌАЊЕ:** Се запишува датумот и часот кога добрата го напуштаат акцизниот склад, односно датумот и часот на царинската декларација со која добрата го напуштаат царинскиот надзор.
- РУБРИКА 17. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕВОЗОТ:** Се запишува вообичаено потребно време за превозот во зависност од видот на превозното средство и оддалеченоста.
- РУБРИКА 18а. ПАКУВАЊЕ, ОПИС НА ДОБРАТА: ОЗНАКИ И БРОЈ НА НАДВОРЕШНИТЕ ПАКУВАЊА (на пример, КОНТЕЈНЕРИ), БРОЈОТ НА ВНАТРЕШНИ ПАКУВАЊА (на пример, КАРТОНСКИ КУТИИ), ТРГОВСКИ НАЗИВ НА ДОБРАТА:** Се запишуваат ознаките и бројот на сите надворешни пакувања (контејнери); ознаките, бројот и видот на внатрешните пакувања (на пример, картонски кутии, габи и слично) или други соодветни ознаки кои обезбедуваат препознавање на пратката.

Се запишува и вообичаен трговски назив на акцизните добра, што овозможува правилно утврдување на тарифната ознака од Номенклатурата на Законот на царинската тарифа. Наведениот назив мора да содржи физички податоци (големина, запремина, маса и слично), карактеристики или хемиски називи, ако таквите податоци впишаат на распоредување на акцизните добра во Номенклатурата на Законот за царинската тарифа.

Називот на добрата може да се продолжи на посебен лист хартија или да се употреби пајзел-листа.

Кај алкохолот и алкохолните пијалаци, со исклучок на пивото, се наведува волуменскиот процент на алкохол на температура од 20°C.

Кај пивото се наведува или степен на екстракт или содржината на алкохол на 20°C или двете.

Кај минералните масла се наведува густината при 15°C.

РУБРИКА 19а. ТАРИФНА ОЗНАКА: Се запишува десетцифрената тарифна ознака од Номенклатурата на Законот на царинската тарифа за добрата наведени во рубриката 18а.

РУБРИКА 20а. КОЛИЧИНА: Се запишува:
- број на парчења изразени во 1000 парчења во цигарит;
- број на пури или цигарипосик;
- нето тежина за тутун за пушење како фино сецкан тутун и тутун за пушење како тутун за лулиња;
- литри производ до второ децимално место при 20°C (за алкохол и алкохолни пијалаци);
- литри на 15°C (за минерални масла со исклучок на тежини масла).

РУБРИКА 21а. БРУТО МАСА (КГ): Се запишува бруто масата за пратката.

РУБРИКА 22а. НЕТО МАСА (КГ): Се запишува масата на акцизните добра без амбалажа, со исклучок на цигарите.

Рубриците од 18б до 22а се пополнуваат ако постои друг назив на добрата од оние наведени во рубриците од 18а до 22а.

Неискористените полиња од (10б до 22а) треба да се прецртаат така што во нив не ќе можат да се допишуваат податоци.

РУБРИКА 23. ДОКУМЕНТИ: Се запишуваат одредени документи, потврди, одобренија ако се бараат од надлежниот орган.

РУБРИКА 24. ПОТПИС НА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Се запишува местото и датумот на поднесување на пополнетиот акцизен документ, име, презиме и потпис на одговорното лице кај испраќачот, односно примателот кога добрата по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг или друго лице овластено од испраќачот/примателот. Оваа рубрика испраќачот, односно примателот или друго лице овластено од испраќачот/примателот ја оверува со службен печат.

РУБРИКА 24а. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН: Надлежниот орган ги евидентира забелешките од контролата. Доколку надгледува место, забелешката може да се продолжи на задната страна на акцизниот документ. На сите забелешки се внесува датум, место и потпис од надлежниот службеник.

Ако добрата се извозуваат во горниот десен агол на листот со реден број 2 царинскиот орган на извозно царинење наведува:

- бројот и датумот на царинската декларација со која добрата наведени во акцизниот документ се ставени под царински надзор;
 - потпис и факсимил на царинскиот работник и
 - службен печат на царинскиот орган.
- Ако добрата по престанок на царински надзор се транспортираат во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг во горниот десен агол на листот со реден број 1, 2, 3 и 4 царинскиот орган на увозно царинење:
- бројот и датумот на царинската декларација со која добрата наведени во акцизниот документ го напуштаат царинскиот надзор;
 - потпис и факсимил на царинскиот работник и
 - службен печат на царинскиот орган.

РУБРИКА Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ: Доколку за време на транспортот се смени местото на испраќањето, испраќачот или примателот (во случај на транспорт на добрата во постојана на неопстојане на услови за настанување на акцизен долг по престанок на царинскиот надзор) или од нив овластено лице треба да ја внесе сат новата адреса на испраќањето. Испраќачот/примателот или од нив овластено лице е должно за промената да ја извести надлежната служба.

РУБРИКА В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ: Оваа рубрика ја пополнува примателот на добрата, освен во случај на извоз на добра кога оваа рубрика ја пополнува царинскиот орган каде стоката се става под царински надзор (царински орган на извозно царинење).

Примателот на добрата на листот со реден број 2, 3 и 4 наведува:

- местото, бројот и датумот на прием;
 - име, презиме и потпис на одговорното лице кај примателот;
 - службен печат на примателот; и
 - податоци за кусок на добрата ако постои при приемот на добрата.
- Царинскиот орган на извозно царинење на листот со реден број 3 и 4 наведува:
- бројот и датумот на царинската декларација со која добрата наведени во акцизниот документ се ставени под царински надзор;
 - потпис и факсимил на царинскиот работник;
 - службен печат на царинскиот орган; и
 - податоци за кусок на добрата ако постои при ставање на добрата под царински надзор.

РУБРИКА в. ПОТВРДА НА ИСПРАЌАЊЕТО: Оваа рубрика ја пополнува УЈП наведена во рубрика 8 на листот со реден број 3 и 4.

Во оваа рубрика се наведува:

- бројот и датумот на евидентирањето на акцизниот документ;
- име, презиме и потпис на одговорно лице; и
- службен печат на УЈП.

Ако добрата се извозуваат оваа рубрика не се пополнува.

АКЦ-ММ



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

АКЦИЗНА ПРИЈАВА за минерални масла

Даночен број

Датум и број на прием

Акцизен период

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Ред. бр.	Вид на минерално масло	Основица	Вкупна акциза (денари)	Количина ослободена од акциза	Количина во пос- тапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Оловен моторен бензин (МБ-86)	01			
2.	Оловен моторен бензин (МБ-90)	02			
3.	Моторен бензин МБ-96 (премиум)	03			
4.	Авионски бензин	04			
5.	Безоловен моторен бензин (БМБ-95)	05			
6.	Безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар)	06			
7.	Безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум)	07			
8.	Безоловен моторен бензин БМБ-91 (регулар)	08			
9.	Безоловен моторен бензин БМБ-98 (супер)	09			
10.	Гасно масло-погонско гориво (Д-1)	10			
11.	Гасно масло-погонско гориво (Д-2)	11			
12.	Гориво за дизел мотори Д (дизел)	12			
13.	Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)	13			
14.	Дизел гориво Еуродизел (Д-Е IV)	14			
15.	Гасно масло-гориво за греење (ЕП)	15			
16.	Гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1)	16			
17.	Течен нафтен гас-погонско гориво	17			
18.	Течен нафтен гас-гориво за греење	18			
19.	Керозин-погонско гориво	19			
20.	Керозин-гориво за греење	20			
21.	Масло за ложење	21			
22.	Мазут М-1 и Мазут М-2	22			
23.	Минерални масла од (чл.29)	23			
24.	Препарати од член (чл.29)	24			
25.	ВКУПНА АКЦИЗА * збир од реден број 1 до 24 од колоната 4	25			

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на
поднесување

Податоци за обработка

* Пополнува Управата за јавни приходи

АКЦ-ММ

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на акцизната дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за минерални масла, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец. Акцизна пријава во овој рок се поднесува и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период. Акцизните должници согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, должни се да поднесат Акцизна пријава за минерални масла веднаш. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

НАПОМЕНА: Доколку во текот на акцизниот период дојде до промена на висината на специфичната акциза, во согласност со член 28 став 7 од Законот за акцизите, а која е наведена во "Одлуката за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно методологијата", имателите на акцизна дозвола, за минералните масла наведени под редните броеви од 1 - 16 и 21 - 22, доставуваат до Управата за јавни приходи, во прилог кон Акцизната пријава одделни податоци за количините испратени од акцизниот склад за кои настанала промена на акциза и износот на пресметаната акциза за тие количини.

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), основница по чл. 29 од Законот за акцизите или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "x" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **поголем износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **помал износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно член 57, став 1 од Законот за акцизите.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ММ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот дансцен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 4, под реден број 25 се впишува 0.

колона 3 Основица

Се внесуваат количините на минерални масла поделно по видови за кои согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизи, настанала акциза во акцизниот период, односно веднаш, и тоа искажани во литри на мерени на +15°C под редните броеви од 1 - 16 и во килограм и под редните броеви од 17 - 24.

колона 4 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, по поделните видови минерални масла наведени под редните броеви од 1 - 24, а под реден број 25 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите видови минерални масла која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала.

Колона 5 Количина ослободена од акциза

Се внесуваат количините на минерални масла, поделно наведени по видови под редните броеви од 1 - 24, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 6 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

Се внесуваат количините на минералните масла поделно по видови наведени под редните броеви од 1 - 24, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за минерални масла ја потпишува своерачно акцизниот должник (пример: лице кое поднесува одобрение за акцизно повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената, превозник или други лица кои се акцизни должници согласно Законот за акцизите), а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговјот помошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведено го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставате печат.

АКЦ-ААП



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

АКЦИЗНА ПРИЈАВА

за алкохол и алкохолни пијалаци
(освен меѓупроизводи и етил алкохол)

Датум и број на прием

Даночен број

Акцизен период

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Реден број [1]	Вид на алкохол или алкохолен пијалак [2]	Количина (литри) [3]	Вкупна акциза (денари) [4]	Количина ослободена од акциза (литри) [5]	Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг (литри) [6]
1.	Пиво	01			
2.	Пенливо вино	02			
3.	Вино	03			
4.	Други пенливи ферментирани пијалаци * чл. 35 ст. 4 т. 1 од ЗА	04			
5.	Други непенливи ферментирани пијалаци * чл. 35 ст. 4 т. 2 од ЗА	05			
6.	Вкупна акциза * збир од реден број 1 до 5 од колоната 4	06			

ПРИЛОГ - Пресметка на акциза на пиво

Ред. бр. [1]	Вид на пиво [2]	Комерцијално пакување [3]	Количина [4]	Степен на алкохол [5]	Степен на екстракт [6]	Акциза (денари) [7]
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Вкупна количина: * реден број 1 во колоната 3				Вкупна акциза: * реден број 1 во колоната 4		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

Податоци за обработка

* Пополнува УЈП

АКЦ-ААП

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на Акцизна дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол, за настанатиот акцизен долг за нив, за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

Акцизна пријава во овој рок се поднесува и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол, должни се да поднесат Акцизна пријава **веднаш**. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "X" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **поголем износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **помал износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, негативната разлика се враќа согласно член 57 од Законот за акцизите.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ААП".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 4, под реден број 6 се впишува 0.

колона 3 Количина (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци поделно по видови во литри наведени под редните броеви 1 - 5, за кои согласно член 13 од Законот за акцизите, настанала акциза во акцизниот период, односно веднаш. За ред. бр. 1 се внесува вкупната количина, утврдена во колона 4 од прилог - пресметката на акциза на пиво.

колона 4 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, по поделните видови алкохол и алкохолни пијалоци наведени под редните броеви од 1 - 5, а под реден број 6 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите видови алкохол и алкохолни пијалоци (освен меѓупроизводи и етил - алкохол), која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала. За ред. бр. 1 се внесува вкупната акциза, утврдена во колона 6 од прилог - пресметката на акциза на пиво.

колона 5 Количина ослободена од акциза (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци, поделно наведени по видови под редните броеви од 1 - 5, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 6 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци поделно по видови наведени под редните броеви од 1 - 5, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период, во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

прилог Пресметка на акциза на пиво

Се искажува пресметаната специфична акциза на пиво по видови на пиво според степенот на алкохол или степенот на екстракт содржан во литар пиво специфицирани по комерцијално пакување на производот.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол, ја потпишува своерачно акцизниот должник (пример: лице кое поседува одобрение за акцизно повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената, превозник или други лица кои се акцизни должници согласно Законот за акцизите), а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот помошник наведени во акцизната дозвола. Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставете печат.

АКЦ-ПА



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

АКЦИЗНА ПРИЈАВА за патнички автомобили

Датум и број на прием

Даночен број

Акцизен период

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Реден број [1]	Вид на патнички автомобил [2]	Зафатнина на цилиндерот на моторот [3]	Количина [4]	Вкупна акциза (денари) [5]	Количина ослободена од акциза [6]	Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг [7]
1.	Патнички автомобил	не надминува 1000cm³	01			
2.	Патнички автомобил	надминува 1000cm³ но не надминува 1500cm³	02			
3.	Патнички автомобил	надминува 1500cm³ но не надминува 2000cm³	03			
4.	Патнички караван	надминува 1500cm³ но не надминува 2000cm³	04			
5.	Патнички автомобил	надминува 2000cm³ но не надминува 2500cm³	05			
6.	Патнички караван	надминува 2000cm³ но не надминува 2500cm³	06			
7.	Патнички автомобил	надминува 2500cm³ но не надминува 3000cm³	07			
8.	Патнички караван	надминува 2500cm³ но не надминува 3000cm³	08			
9.	Патнички автомобил дизел	надминува 3000cm³	09			
10.	Патнички автомобил бензин	надминува 3000cm³	10			
11.	Патнички караван	надминува 3000cm³	11			
12.	Вкупна акциза * збир од реден број 1 до реден број 11		12			

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

Податоци за обработка

* Пополнува УЛП

АКЦ-ПА

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на Акцизна дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец. Имателот на акцизна дозвола поднесува акцизна пријава во овој рок и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Продавачот на патнички автомобили што на 31 декември 2004 година имаат на залиха патнички автомобили за кои не е платена акциза должни се при продажба на патничките автомобили да поднесат акцизна пријава и веднаш да ја платат акцизата. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Акцизните должници согласно член 13 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили **веднаш**. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), или акцизата настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "x" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **поголем износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **помал износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно член 57, став 1 од Законот за акцизите.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ПА".

Износите се исказуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да сеполни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 5, под реден број 12 се впишува 0.

- | | |
|-----------------|---|
| колона 4 | Количина
Се внесуваат количините на патничките автомобили поделно по видови според зафатнината на цилиндерот на моторот. |
| колона 5 | Вкупна акциза (денари)
Се внесува вкупно пресметаната акциза, според количината и зафатнината на цилиндерот на моторот на патничките автомобили под редните броеви од 1 - 11, а под реден број 12 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите количини патнички автомобили која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала. |
| колона 6 | Количина ослободена од акциза
Се внесуваат количините на патнички автомобили, поделно наведени според зафатнината на цилиндерот на моторот под редните броеви од 1 - 11, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период. |
| колона 7 | Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг
Се внесуваат количините на патнички автомобили поделно според зафатнината на цилиндерот на моторот наведени под редните броеви од 1 - 11, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг. |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за патнички автомобили ја потпишува своерачно акцизниот должник, а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот помошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставете печат.

АК-02



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број
на прием

* Пополнува Управата за јавни приходи

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНО ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот 1.1

Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3

улица

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

2 Податоци за деловните простории во кои се сместуваат акцизно повластените добра

Ред. бр.	Адреса - улица, број, место и општина (2.1)	Пр (2.2)	Скп (2.3)	о/з (2.4)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

3 Видови на акцизни добра

Ред. бр.	Вид (3.1)	Тарифна ознака (3.2)	Количина (3.3)	Един. мерка (3.4)	Пр (3.5)	ПСИ (3.6)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

АК-02

4 Одговорни лица

			Потпис
Лице одговорно за користење на акцизно-повластените добра	- ЕМБГ	4.1	
	- Име и презиме		
Полномошник	- ЕМБГ	4.2	
	- Име и презиме		

5 Прилози

☐ Извод од регистрацијата при надлежниот регистарски орган	☐ Природа и опис на поединечни производни постапки
☐ Изјава од барателот дека кон него не е отпочната постапка на стечај или ликвидација	☐ Опис на просториите во кои ќе бидат сместени акцизно-повластените добра
☐ Одобрение од надлежниот орган за стандардизација и метрологија за мерните уреди кои се користат	☐ Податоци за мерните уреди за утврдување на количините на акцизни добра (произведени, складирани, употребени)

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

Потпис

Датум на обработка

* Пополнува Управата за јавни приходи

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
 - Наведете го називот (фирмата) што вообичаено ја користите во секојдневното работење.
 - Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса УЈП ќе Ви доставува пријави, решенија, известувања и др.
НАПОМЕНА: Нетоноста на овој податок може да предизвика Ваше ненавремено информирање и други последици по Вашето работење.
- Доколку имате повеќе од 10 деловни простории на различни локации во кои ќе сместувате акцизно-повластени добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За секоја деловна просторија во која ќе сместувате акцизно-повластени добра наведете:
- Адреса (улица, број, населено место и општина).
 - Пр - Означете со "х" ако просториите се производствени.
 - Скл - Означете со "х" ако просториите се складишни
 - а/з - Означете со "о" ако просториите се користат, односно со "з" ако просториите повеќе не се користат за складирање на акцизно повластени добра и ги одјавувате.
- Доколку барате одобрение за акцизно-повластено користење за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За сите видови акцизни добра за кои се бара одобрение за акцизно-повластено користење наведете:
- Вид на акцизното добро.
 - Тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.
 - Планирана количина за производство или складирање.
 - Единица мерка во која е изразена количината - литри (л), килограми (кг), парчиња (парч).
 - Пр - означете со "х" ако барате одобрение за производство на акцизното добро.
 - ПСИ - означете со "х" ако барате одобрение за складирање на акцизното добро.
- За одговорните лица наведете:
- Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за користењето на акцизно-повластените добра.
 - Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за користењето на акцизно-повластените добра.

Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката "Прилози" и означете со "х" пред називот на секој документ што го приложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

П-МЕА



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Архивски број

Датум
на поднесувањеМесто
на поднесувањеЕДБ на
подносителотПодносител
на пријавата☐ Производител☐ Увозник

**ПРИЈАВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалаци
за _____ (месец,тримесечје и година)**

Реден број	Наименување	Зафатнина на комерцијално пакување (шише) во литри	Степен на алкохол (вол. %)	Планирана количина на контролни марки	Тип на маркици		
					130x20	80x15	60x15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

Овластено лице и М.П.

П-МЕА**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

1. Во полето подносител на пријавата се впишува називот (фирма) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЛП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на пријавата.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "x" за означување дали меѓупроизводите или алкохолните пијалоци се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува целиот назив на меѓупроизводот или алкохолниот пијалок, како е наменуван на етикетата на производот (пр. Вotka Смирноф, Вodka балтик, Вodka вигор ...).
7. Во колоната 3 се впишува зафатнината на комерцијалното пакување (пр. 1,00 л; 0,75л; 0,50л; 0,10л; ...)
8. Во колона 4 се впишува степенот на алкохол (vol%) наведен на етикетата (пр. 5,4%; 37,5%; 43%; 21,6%; ...)
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за пијалокот и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600; 1200; 1800; 2400; ...)
10. Во колоните 6, 7 и 8 се впишува знакот "x" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на една пријава (1 лист) не може да се наведат сите меѓупроизводи или алкохолни пијалоци, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "П-МЕА" се доставува до Управа за јавни приходи - Генерална дирекција, Комплекс банки бб, 1000 Скопје.

Б-МЕА



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ЕДБ на
подносителот

Подносител
на барањето

Архивски број

Датум
на поднесување

Место
на поднесување

Производител

Увозник

БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОНТРОЛНИ МАРКИ за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци

Реден број	Наименување	Зафатнина на комерцијално пакување (шише) во литри	Степен на алкохол (вол. %)	Барана количина на контролни марки	Тип на маркици		
					130x20	80x15	60x15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

Овластено лице и М.П.

Б-МЕА**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

1. Во полето подносител на барањето се впишува називот (фирма) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на барањето.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "х" за означување дали меѓупроизводите или алкохолните пијалоци се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува целиот назив на меѓупроизводот или алкохолниот пијалок, како е наменуван на етикетата на производот (пр. Водка Смирноф, Водка балтик, Водка вигор ...).
7. Во колоната 3 се впишува зафатнината на комерцијалното пакување (пр. 1,00 л; 0,75л; 0,50л; 0,10л; ...)
8. Во колона 4 се впишува степенот на алкохол (vol%) наведен на етикетата (пр. 5,4%; 37,5%; 43%; 21,6%; ...)
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за пијалокот и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600; 1200; 1800; 2400; ...)
10. Во колоните 6, 7 и 8 се впишува знакот "х" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на едно барање (1 лист) не може да се наведат сите меѓупроизводи или алкохолни пијалоци, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "Б-МЕА" се доставува до Управа за јавни приходи - Генерална дирекција, Комплекс банки бб, 1000 Скопје.

П-ТД

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во полето подносител на пријавата се впишува називот (фирмата) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на пријавата.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "х" за означување дали тутунските добра се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува називот на тутунското добро (пр. Малборо лајтс; Бенстон; Ронхил супер лајтс; ...).
7. Во колоната 3 се впишува бројот на парчиња на цигари, пури, цигарилоси во едно пакување (пр. 19 цг; 20 цг; 5пу; ...).
8. Во колоната 4 се впишува малопродажната цена на тутунските добра (пр. 45 ден; 120 ден; 80 ден; ...).
9. Во колоната 5 се впишува количината на бараните контролни марки за тутунското добро и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600; 1200; 1800; 2400; ...).
10. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10, 11, се впишува знакот "х" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на една пријава (1 лист) не може да се наведат сите тутунски добра, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "П -ТД" се доставува до Управа за јавни приходи - Генерална дирекција, Комплекс банки бб, 1000 Скопје.

Б-ТД



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ЕДБ на
подносителот

Подносител
на барањето

Архивски број

Датум
на поднесување

Место
на поднесување

Производитель

УВОЗНИК

БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на тутунски добра

[illegible]

Овластено лице и М.П.

Б-ТД**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

1. Во полето подносител на барањето се впишува називот (фирмата) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЛП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на барањето.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "x" за означување дали тутунските добра се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува називот на тутунското добро (пр. Малборо лајтс; Бенстон; Ронхил супер лајтс; ...).
7. Во колоната 3 се впишува бројот на парчиња на цигари, пури, цигарипоси во едно пакување (пр. 19 цг; 20 цгс; 5пу; ...).
8. Во колона 4 се впишува малопродажната цена на тутунските добра (пр. 45 ден; 120 ден; 80 ден; ...).
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за тутунското добро и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600; 1200; 1800; 2400; ...).
10. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10, 11, се впишува знакот "x" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на едно барање (1 лист) не може да се наведат сите тутунски добра, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "Б-ТД" се доставува до Управа за јавни приходи - Генерална дирекција, Комплекс банки бб, 1000 Скопје.

**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 23x45 mm**



**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 20x44 mm**



**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 28x48 mm**



**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 19x45 mm**



**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 23x49 mm**



**Контролна марка
за тутунски добра
Димензии: 25x44 mm**



Контролна марка за
алкохолни пијалоци
Димензии: 20x130 mm



Контролна марка за
алкохолни пијалоци
Димензии: 15x80 mm



Контролна марка за
алкохолни пијалоци
Димензии: 15x60 mm



КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

913.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 точка в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 30.03.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одзема дозволата за работа на брокерската кука „Динев Брокер“ АД Скопје, издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-1996/13 од 6.09.2007 година, за вршење на услуги со хартии од вредност.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 на ова решение се врши поради настанување на прекин во работењето на брокерската кука „Динев Брокер“ АД Скопје, во временски период подолг од шест месеци.

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова решение трајно да ја исклучат од членство брокерската кука „Динев Брокер“ АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-324/5
30 март 2009 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

914.

Врз основа на член 132 став 1, точка б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 30.03.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската кука „Динев Брокер“ АД Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 5, 1000 Скопје, поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите работи со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-324/6
30 март 2009 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

915.

Врз основа на член 39, 49, 50, 52, 54 и 60 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 15.04.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со фондови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран.

2. Се одобрува Статутот на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран донесен на ден 10.03.2009 година.

3. Се одобрува Проспектот на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран на 10.03.2009 година.

4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на кеј „Димитар Влахов“ бр. 4 Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран согласно Договорот за вршење на работи на банка чувар на имот склучен на ден 16.02.2009 година меѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со фондови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје.

5. Се задолжува Друштвото за управување со фондови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечност на ова решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија проспектоот на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран од 10.03.2009 година.

6. Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран се запишува во Регистарот на отворени фондови во Комисијата за хартии од вредност.

7. На Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран му се доделува следниот идентификациски број РОИФ0915042009КБПУБА6443532.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-591/4 Комисија за хартии од вредност
15 април 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 916.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 8 април 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 345 став 1 и став 6 во делот: „...овите 1 и“ од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/1997, 44/2002, 74/2004 и 83/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Љупчо Тодоровски од Скопје со Решение У.бр.63/2008 од 11 февруари 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на наведената законска одредба со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 345 став 1 од Законот, кога ќе изрече пресуда со која обвинетиот се осудува на пет или повеќе години затвор, советот ќе определи притвор ако обвинетиот веќе не се наоѓа во притвор.

Според оспорениот став 6 на член 345 од Законот, ако обвинетиот веќе се наоѓа во притвор, а советот најде дека се уште постојат причините поради кои бил определен притвор или дека постојат причините од ставовите 1 и 2 на овој член ќе донесе посебно решение за продолжување на притворот. Посебно решение советот донесува и кога треба да се определи или укине притворот. Жалбата против решението не го задржува извршувањето на решението.

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 1, 3, 4 и 11 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот; владеењето на правото; поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, како и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 12 став 1 од Уставот на Република Македонија слободата на човекот е неприкосновена, а во ставот 2 од овој член е утврдено дека никому не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на судот и во случаи и во постапка утврдена со закон.

Според член 13 став 1 од Уставот лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Според Амандман XXI точка 1 став 1 од Уставот на Република Македонија, се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен пред суд.

Согласно член 118 од Уставот на Република Македонија, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон.

Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи на Советот на Европа е ратификувана со закон објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.11/1997.

Според член 5 став 1 точка б од Конвенцијата секој човек има право на слобода и на безбедност. Никој не смее да биде лишен од слобода, освен врз основа на закон, меѓу другото, и ако е уапсен или притворен поради приведување пред надлежна судска власт, кога постои оправдано сомнение дека тоа лице извршило кривично дело, или кога постојат оправдани причини тоа лице да се спречи да изврши кривично дело, или по извршувањето на кривичното дело да побегне.

Според член 5 став 3 од Конвенцијата секое лице уапсено или притворено според одредбите на став 1 в од овој член мора веднаш да биде изведено пред судија или друго судско лице, со закон овластено да врши судска власт и да има право на судење во разумен рок или на пуштање на слобода во текот на судската постапка. Пуштањето може да се услови со давање гаранција дека тоа лице ќе се појави на судењето.

Согласно член 6 став 2 од Конвенцијата секој кој е обвинет за кривично дело се смета за невин се додека неговата вина не се докаже по законски пат.

Уставот гарантирајќи ја слободата на човекот и граѓанинот оди до таму што го утврдува и времетраењето на притворот кој може до подигање на обвинението да трае најдолго 180 дена, а по подигање на обвинението притворот може да се определи или да се продолжи само со одлука на надлежен суд, во случај и во постапка утврдени со закон, што значи неговото траење не е уставно ограничено.

Тргувајќи од содржината на одредбата од член 12 и Амандманот III од Уставот произлегува дека Уставот прокламирајќи ја неприкосновеноста на слободата на човекот како негово основно право, истовремено ги утврдува и основните услови и начинот на нејзиното ограничување, така што утврдува дека никому не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на судот и во случаи и во постапка утврдена со закон. Според тоа, нејзиното ограничување мора да се врши

со строго почитување на законските, односно со закон пропишаните услови и постапка, со што се исклучува секако самоволие на било кој орган. Посебна гаранција е надлежноста на судот како независен и самостоен орган кој одлучува за нејзиното ограничување.

Според тоа, граѓанинот може да биде лишен од слобода кога таквиот случај е предвиден со закон и кога за тоа постои одлука на судот за негово лишување од слобода.

Од содржината на членот 13 од Уставот и од членот 6 од наведената Конвенција произлегува дека значењето на презумпцијата на невиност, меѓу другото, се состои и во тоа обвинетото лице да не може да трпи ни една правна последица пред правосилноста на судската пресуда, ниту да се смета како виновно, односно осудено.

Имајќи предвид дека со притворот се ограничува личната слобода на човекот, Законот за кривичната постапка врз основа на Уставот прецизно го уредува институтот притвор како најстрога мерка за обезбедување на присуство на обвинетиот во постапката. Имено, во членот 184 на Законот за кривичната постапка точно се утврдени основите кои треба да бидат исполнети за да може да се определи притвор спрема обвинетиот. Во членот 185 од Законот е утврдено дека притворот го определува истражниот судија со решение во кое покрај личните податоци на обвинетиот, кривичното дело за кое се обвинува, законската основа за притворот утврдена е и поука за правото на жалба по однос на утврдувањето на притворот. Во ставот 5 на член 185 е предвидено дека против решението за притвор притвореното лице може да се жали до советот (член 22 став 6) во рок од 24 часа од часот на предавањето на решението за притвор. Советот што одлучува по жалбата за притворот е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.

За траењето на притворот по предавањето на обвинителниот акт Законот предвидува повремена контрола која се остварува по службена должност од страна на советот секои 30 дена и без предлог на странките. За траењето на притворот советот одлучува и при секое одлучување по предметот.

Притворот е поместен во Глава XVII-та од Законот за кривичната постапка, каде се утврдени мерките за обезбедување присуство на обвинетиот и за успешно водење на кривичната постапка.

Притворот е најстрогата од предвидените мерки за обезбедување присуство на обвинетиот во постапката и се состои во одземање на слободата на движењето врз основа на решение на надлежниот суд, кога се исполнети условите предвидени со овој закон.

Со оглед дека ја ограничува личната слобода на човекот, како едно од неговите неприкосновени права, во согласност со уставниот постулат дека никому не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на судот и во случаите и во постапка утврдена со закон, максимизирано е неговото траење (180 дена) додека постојат законски услови за тоа (член 12 и Амандманот III од Уставот на Република Македонија).

Одредбата што ги пропишува правилата за сведување на неговото траење на најкусо нужно време ги обврзува органите и учесниците во постапката да постапуваат со "особена итност", ако обвинетиот се наоѓа во притвор.

Според оспорениот член 345 став 1 од Законот, кога ќе изрече пресуда со која обвинетиот се осудува на пет или повеќе години затвор, советот ќе определи притвор

ако обвинетиот веќе не се наоѓа во притвор, а според ставот 6 на овој член од Законот, ако обвинетиот веќе се наоѓа во притвор, а советот најде дека се уште постојат причините поради кои бил определен притвор или дека постојат причините од ставовите 1 и 2 на овој член ќе донесе посебно решение за продолжување на притворот. Посебно решение советот донесува и кога треба да се определи или укине притворот. Жалбата против решението не го задржува извршувањето на решението.

Тргувајќи од содржината на оспорените ставови на членот 345 од Законот за кривичната постапка, Судот оцени дека со нив се изместува уставната позиција на судот да одлучува за потребата и основаноста на притворот како најстрога мерка за обезбедување присуство на обвинетиот во кривичната постапка, а законодавецот преку оваа императивна норма го обврзува судот само формално да донесе решение за притвор. Утврдувајќи обврска за судот задолжително да определи мерка притвор, само затоа што Законот императивно тоа го наложува, значи дека Законот за конкретни кривични дела одлучил за мерката притвор, а не судот.

Според мислењето на Судот, оспорената одредба од член 345 став 1 и наведениот дел на ставот 6 од Законот не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок - поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска од член 8 став 1 алинеја 4 и принципот дека за лишување од слобода одлучува судот од член 12 и Амандман III од Уставот.

Кога кривичниот совет (од член 22 став 6 од Законот за кривичната постапка) треба да одлучи за поднесена жалба против решението на истражниот судија за задолжителен притвор, не постои законска можност, врз основа на сопствена оценка на сите релевантни докази и околности, суштински да ја оценува оправданоста на притворот, затоа што оспорената императивна законска норма за задолжителноста на притворот тоа го оневозможува. При ваква правна состојба правото на жалба ја губи основната суштина и има само процедурално значење, поради што Судот утврди дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со правото на жалба гарантирано со Уставот.

Имајќи го предвид наведеното, како и фактот дека при определување на мерката задолжителен притвор судот апсолутно не е независен во одлучувањето за оправданоста од определувањето на оваа мерка, затоа што тој мора да донесе таква мерка бидејќи законот така му наложува, Судот утврди дека оспорениот член 345 став 1 и ставот 6 во делот: "...овите 1 и" од Законот за кривичната постапка не е во согласност со наведените одредби од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзие Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.63/2008
8 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

917.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-то изјаснување и гласање против Одлуката У.бр. 63/2008 од 8 април 2009 година, го издвојувам и писмено го образложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Одредбата од член 12 од Уставот на Република Македонија ја прокламира непрекосновеноста на слободата на човекот како негово основно право, утврдувајќи дека никој не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на суд и во случаи и постапка утврдена со закон. Значи, граѓанинот може да биде лишен од слобода кога тоа е предвидено со закон и кога за тоа постои одлука на суд.

Законот за кривичната постапка е фундаментален закон кој согласно Уставот се носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратениците во Собранието на Република Македонија. Тој ги регулира сите постапувања на надлежните органи во кривичната постапка, а пред се на судовите.

Притворот е најстрогиот правен инструмент во кривичната постапка со кој се обезбедува со присуството на обвинетиот во кривичната постапка. Зависно од фазата на кривичната постапка тој е: притвор во истрагата кој го определува на начин и постапка утврдени во глава XVII од Законот за кривичната постапка – истражен судија кога постојат условите утврдени во член 184 од овој закон. Притвор после подигнато обвинение под условите од член 184 став 1 точките 1 и 3 од Законот, го определува или укинува Судскиот совет кој постапува по обвинението додека е во заседание или надвор од главен претрес кривичниот совет од 3 судии од член 22 став 6 од Законот за кривичната постапка. По подигнатото обвинение притворот никогаш не може да се одреди по член 184 став 1 точка 2 од овој закон, затоа што истрагата е завршена и не постои основен страв дека обвинетиот ќе ги уништи трагите на кривичното дело или дека со влијание на сведоците, соучесниците или прикривачите ќе ја попречува истрагата.

Оттука, притворот во истрагата и по подигнато обвинение е секогаш факултативен и него судот го определува против определено лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело и само доколку утврди дека постојат околностите од основите утврдени во член 184 од Законот.

Со Амандманот III е заменет ставот 5 од членот 12 на Уставот. Согласно Амандманот III притворот до подигнување на обвинението (во истрагата) по одлука на суд може да трае најдолго 180 дена од денот на притворањето.

По подигнување на обвинението, притворот го продолжува или го определува надлежниот суд во случај и во постапка утврдени со закон.

Врз основа на Амандманот III – втора реченица и дадените овластувања по однос на притворот по подигнатото обвинение, Собранието на Република Македонија во членот 345 став 1 од Законот за кривичната постапка пропишало случај и постапка по однос на притворот после изрекувањето на пресудата. Според оваа

законска одредба која со одлуката ја укина Уставниот суд, кога ќе изрече пресуда со која обвинетиот се осудува на 5 или повеќе години затвор, советот ќе определи притвор ако обвинетиот веќе не се наоѓа во притвор.

Моето мислење по однос на укинатиот став 1 од член 345 од Законот е спротивно од мислењето на мнозинството од судиите кои ја укинаа оваа одредба. Сметам дека Собранието на Република Македонија токму врз основа на втората реченица од Амандманот III на Уставот може да определи случај за изрекување на мерката притвор по објавување на пресуда кој е различен од основите (случаите) за определување мерка притвор во истрагата и по подигнато обвинение.

Сметам, исто така дека одредбата од член 345 став 1 од Законот за кривичната постапка не е во несогласност со темелната вредност на уставниот поредок – поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска од член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија, како што по мое мислење неосновано оцени мнозинството од судиите кое одлучи да ја укине оваа одредба.

Собранието на Република Македонија согласно уставните овластувања пропишувајќи ја висината на изречената казна со пресудата пет или повеќе години затвор како основ за определување на мерката притвор од страна на советот што ја донел пресудата, го врзува за пресудата што ја донел, а со која одредено лице е огласено за виновно за конкретно кривично дело на кое му е изречена конкретна висина на казна затвор. Мерката притвор својот основ го наоѓа во висината на казната затвор што ја изрекол судот, а не во висина на казна затвор што ја утврдило Собранието за конкретното кривично дело со законот со кој го предвидел. Оттука, сметам дека Собранието на Република Македонија со укинатата законска одредба воопшто не ги презело овластувањата на судот за определување на мерката притвор, затоа што при утврдувањето на висината на казната на обвинетиот, судот е сосема самостоен и независен, ценејќи ги причините за утврдување на видот и висината на казната предвидени во Кривичниот законик.

Судија
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингелизова-Ристова, с.р.

918.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 15 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 26 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/ 2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Либерално Демократската Партија на Република Македонија, со Решение У.бр.202/2008 од 11 февруари 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 26 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Законот со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 26 од Законот за основното образование е предвидено дека во основно училиште може да се остварува и верско образование како избран предмет.

5. Уставот на Република Македонија во делот кој се однесува на граѓанските и политички слободи и права, со членот 9 утврдил дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со членот 16 став 1 од Уставот се гарантира слободата на уверувањето, а со членот 19 ставовите 1 и 2 од Уставот се гарантира слободата на вероисповеста и се гарантира слободното и јавно, поединечно или во заедница со други, изразување на верата.

Со Амандманот VII точка 1 е заменет ставот 3 на членот 19 од Уставот и е утврдено дека Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон.

Со точката 2 на овој Амандман е заменет ставот 4 од членот 19 од Уставот, и е утврдено дека Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верски училишта и на социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон.

Според членот 20 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања.

Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Во делот на Уставот кој се однесува на економските, социјални и културни права, со членот 44 е утврдено дека секој има право на образование.

Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е задолжително и бесплатно.

Според членот 45 од Уставот, граѓаните имаат право, под услови утврдени со закон, да основаат приватни образовни установи во сите степени на образование, освен во основното образование.

Според Судот, поаѓајќи од содржината на изнесените одредби од Уставот, произлегува дека:

- граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата;

- секому му се гарантира слободно изразување на верата;

- верските заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот;

- тие се слободни во основањето на верски училишта и други социјални и добротворни установи;

- правото да се припаѓа на одредена вера подразбира и право да не се припаѓа на ниедна религија и да не се исповедува нејзиното учење;

- не постои државна религија која би била повластена и не се признаваат никакви привилегии на било која вера по било кој основ;

- постои слобода на здружување на граѓаните заради остварување на нивните уверувања врз основа на програми и дејствувања кои не се насочени, покрај другото, и кон верска омраза и нетрпеливост.

Законот за основното образование во III дел кој се однесува на „Програми и организација на воспитно-образовната работа во основното училиште“, во членот 25 уредил дека министерот ја утврдува Концепцијата за основно воспитание и образование врз основа на која тој на предлог на Бирото ги донесува наставниот план и наставните програми за основно образование во кои се содржани задолжителните и изборните предмети, бројот на часовите, наставните цели, содржините, основните поими, активностите и методите во наставата, условите за реализирање и нормативот на наставниот кадар.

Со оспорениот член 26 од Законот е предвидено дека во основно училиште може да се остварува и верско образование како избран предмет.

Прашањето за видот на задолжителните и изборните предмети е препуштено да се уреди со наставниот план и програми на основните училишта и не е посебно уредено со Законот. Оттука, и прашањето за изучување на верското образование, потоа, неговиот избор, организација, број на часови, наставен кадар, во кое одделение ќе се изучува, содржината, активностите и методите во спроведувањето на верската настава, се комплетно во доменот на уредување со наставниот план и наставните програми за основно образование, кои ги донесува односно утврдува министерот за образование на предлог на Бирото за развој на образованието. Воедно, согласно членот 7 став 6 од Законот и начинот и постапката за избор на наставниците кои ги остваруваат наставниот план и програма ги утврдува министерот.

Според Судот, во овој дел од анализата на прашањето за верското образование потребно е да се има предвид и дека со членот 22 од Законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), е уредено црквата, верската заедница и религиозната група да имаат право да основаат верски образовни установи од сите степени на образование, освен од основното образование, за школување на свештени лица и верски службеници и дека верските образовни установи се изедначени со другите образовни установи. Според членот 27 од овој закон, посебно е уредено дека во воспитно образовните установи може да се организира верско образование како избран

предмет согласно со закон, при што при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верското образование може преку органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници да бидат консултирани црквата, верската заедница и религиозната група.

Од изнесеново произлегува дека во остварувањето на правото да се организира и остварува верско образование во основното училиште кое е државна воспитно-образовна установа може да се вршат консултации со верските заедници при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот верски предмет.

Понатаму, од образложението на Предлог-Законот за основното образование не произлегуваат посебни податоци за начинот на кој се проектирала реализацијата на верската настава, а од одговорот на Владата на Република Македонија како предлагач на Законот, како основна е изнесена тезата дека Уставот не предвидува забрана за верското образование да може да се организира и во воспитнообразовните установи основани од државата.

Оспорената одредба од членот 26 од Законот за основното образование, дава правен основ министерот преку Концепцијата за основното воспитание и образование, наставниот план и наставните програми, да утврди остварување на верско образование во основните училишта и тоа да го операционализира во консултација со верските заедници, црква и религиозна група.

Означените одредби од член 19 и Амандман VII од Уставот ја промовираат слободата на вероисповеста, но истовремено го поставуваат принципот на одвоеност на државата и верските заедници, односно принципот на секуларност. Слободата на вероисповеста, според мислењето на Судот, нужно во себе ги содржи принципите дека секој има слобода, без влијание од никого, да го определи своето верско уверување, да прифати или да не прифати одредена вера или да прифати друга вера, или да не прифати никаква вера, да ја исповеда или да не ја исповеда својата вера, да учествува или да не учествува во верски обреди итн. Државата во тој контекст, од своја страна, согласно со принципот на одвоеност од верските заедници, мора да ја задржи својата неутралност и не смее да се меша во прашањата на верата, односно на верските заедници и религиозни групи, да го поттикнува определувањето за определена вера или за верата воопшто, ниту да го попречува изразувањето на верата, ниту пак да наметнува верски конформизам или да бара спроведување на верски активности како општествено пожелно поведение. Означениот уставен амандман, Судот утврди дека го решава на принципиелен начин и прашањето за верското образование (верска поука, веронаука) кое остава да биде предмет на одлука и делокруг на верските заедници и религиозни групи, во рамките на слободата на основање на верски училишта за таа цел.

Со оспорената одредба од член 26 од Законот, Судот оцени дека се создава можност во основното образование да се воведат предмет во кој се изучува определена вера, со кој се врши воведување во правилата според кои треба да се однесува припадникот на определена вероисповед, или како што се нарекува - вероучение, верска поука или, најчесто, веронаука. Судот, при тоа, има предвид дека и начинот на спроведување на

оспорената одредба, во секој поглед, се совпаѓа со оваа констатација. Ваквиот облик на верско образование што произлегува како можност од законот, го надминува академскиот и неутрален карактер на наставата, што инаку е карактеристика на јавното, државно образование и ја инволвира државата во организирањето на таква верска настава, наспроти изнесениот принцип на одвоеност на државата и црквата и во тој контекст, слободниот простор за верските заедници да основаат верски училишта. Оттука, Судот утврди дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со член 19 и Амандман VII од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.202/2008	Претседател
15 април 2009 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Трендафил Ивановски , с.р.

919.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 8 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за основање на Државен студентски дом во Гостивар („Службен весник на Република Македонија“ број 97/2007) донесена од Владата на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Невзат Бејта, градоначалник на општина Гостивар, со Решение У.бр. 234/2007 од 18 февруари 2009 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето на согласноста на оспорената Одлука со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Република Македонија ја донела Одлуката за основање на Државен студентски дом во Гостивар, со која во членот 1 е определено дека се основа Државен студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар, во членот 2 е утврдено дека називот на студентскиот дом е „Бранко Станоевиќ“ со седиште во Гостивар, а во членовите 3 и 4 е определено дека неговата дејност е реализирање и остварување на обезбедување и сместување, исхрана, како и културни, информативни и спортско рекреативни потреби на студентите почнувајќи од 15 август 2007 година.

Според членот 5 од Одлуката, за извршување на подготовките за почетокот со работа на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар се формира четиричлена комисија, а според членот 6 со денот на влегувањето во сила на оваа одлука Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар продолжува да работи како Државен студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.

Во членот 7 од Одлуката е определено дека вработените, средствата, просторот, опремата и нагледните средства од Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар ги презема Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар, а во членот 8 од Одлуката е утврдено дека формирањето на управниот одбор, донесувањето на статутот и именувањето директор на студентскиот дом ќе се изврши во рок од еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија. Со членот 9 е определено дека оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот, владеењето на правото и правната заштита на сопственоста се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 30 став 1 од Уставот, се гарантира правото на сопственост. Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005 и 117/2008) е донесен на 4 јули 2005 година. Во преодните и завршните одредби од овој закон е уредено дека со денот на неговата примена престануваат да важат одредбите од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1998 и 40/2003) кои се однесуваат на ученичкиот стандард (член 92); потоа уредува дека постојните државни ученички домови продолжуваат со работа како општински ученички домови односно ученички домови на градот Скопје, согласно со одредбите на овој закон од 1 септември 2007 година (член 85); основачките права и обврски спрема ученичките домови од членот 85 на овој закон ги преземаат општините односно градот Скопје, за ученичките домови на своето подрачје од 1 септември 2007 година; и правото на сопственост на објектите и имотот на овие ученички домови со одлука на Владата се пренесува на општината односно на градот Скопје (член 86).

За Судот не е спорно дека законодавецот со закон може да ги уреди односите на пренос на правата од постојните државни ученички домови, како што тоа го уредил со одредбите од Законот за ученички стандард со што законот не задира во сопственичките и други имотни права и односи на други носители во правниот поредок, имајќи го предвид уставно гарантираното право на сопственост и правната заштита на сопственоста како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Оспорената одлука за основање на Државен студентски дом во Гостивар е донесена од Владата на Република Македонија на 31 јули 2007 година и со неа всушност е спречено по 1 септември 2007 година предметната установа како таква да премине на општината,

поради тоа што со Одлуката постојниот ученички дом престанал да постои и не можел да стане општинска установа, како што тоа било уредено со одредбите од Законот за ученички стандард.

Во уводниот дел Одлуката се заснова на Законот за ученички и студентски стандард кој воопшто не бил објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1995 како што е наведено, туку во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1998 и 40/2003), ниту има став 12 на членот 9 од Законот, на што се повикува Одлуката.

Понатаму, со оспорената одлука на Владата на Република Македонија фактички се основа конкретна нова установа на материјална, кадрова и статусна основа која постоела на претходна друга установа.

Од анализата на изнесената правна и фактичка состојба произлегува дека Владата на Република Македонија со оспорената одлука пренесува права на нова установа која ја основа со Одлуката, без да ја определи статусната состојба на претходната установа, кога таа била основана, кој ја основал, и дали со оспорениот пропис - Одлуката на Владата, се задира во основачки и други права на други субјекти од кои била основана, со што се повредува принципот на владеењето на правото и правната сигурност на субјектите во правото. Имено, со оспорената Одлука, Владата не врши исклучиво основање на нова државна установа за да се прифати исклучиво како основачки акт, туку е пропис со кој се одлучува и за друга претходно постоечка установа чиј статус и права кои произлегуваат, ги презема во новата државна установа со што Владата си презела права, без уставен и законски основ за тоа, да одлучува и во случај кога е во прашање постоечка установа за која претходниот основачки и сопственички статус не е ниту определен во Одлуката. Воедно, спротивно на наведениот Закон за ученички стандард со кој законодавецот дал законски основ за статусни промени на постојните ученички домови во општински установи, Владата си презела овластување да ја донесе оспорената одлука, и тоа во јули 2007 година кога Законот бил во сила и претстоела негова примена од 1 септември 2007 година со што извршната власт наспроти законодавната власт одлучувала за прашање кое веќе било одлучено односно уредено со закон.

Тргувајќи од напред наведените причини Судот оцени дека оспорената Одлука не е во согласност со наведените одредби од Уставот и со членот 85 од Законот за ученички стандард.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.234/2007
8 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
920.**

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 21 април 2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-994/1
21 април 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги
НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт,
Скопје

ул. „Маршал Тито“ бр. 53/1, 1000 Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

21 април 2009 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

21 април 2019 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ- 33.10.1/09

7. Број на деловниот субјект – 6451829

8. Единствен даночен број – 4080009500462

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија заради продажба на квалификуваните потрошувачи, на регулираниот производител на електрична енергија, на лица надвор од земјата, или врши функција на трговски посредник за купопродажба на електрична енергија во или надвор од земјата.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија и/или моќност кои се обврзал да ги испорача;

- работи во согласност со пазарните правила во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија во однос на договорените трансакции;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно склучените договори;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со увозот и извозот на електрична енергија во и од Република Македонија и транзитот на електрична енергија низ територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа

- работи во согласност со мрежните правила за пренос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните правила, како и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВЕНИ И ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина на електрична енергија (kWh)	Реализирана Цена (ден/kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина (kWh)
Регулиран производител на електрична енергија					
Квалификуван потрошувач					
Увоз / извоз					
Снабдувач на електрична енергија на мало					

921.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 21 април 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-995/1
21 април 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија
ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз – извоз Скопје,
ул. „Васил Главинов“ бр. 16 зграда 1/влез 1 кат 6
ДП бр.6, 1000 Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

21 април 2009 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

21 април 2019 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

EE- 34.10.1/09

7. Број на деловниот субјект – 6458912

8. Единствен даночен број – 4080009501086

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија заради продажба на квалификуваните потрошувачи, на регулираниот производител на електрична енергија, на лица надвор од земјата, или врши функција на трговски посредник за купопродажба на електрична енергија во или надвор од земјата.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија и/или моќност кои се обврзал да ги испорача;

- работи во согласност со пазарните правила во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија во однос на договорените трансакции;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно склучените договори;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со увозот и извозот на електрична енергија во и од Република Македонија и транзитот на електрична енергија низ територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа

- работи во согласност со мрежните правила за пренос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните правила, како и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВЕНИ И ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина на електрична енергија (kWh)	Реализирана Цена (ден/kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина (kWh)
Регулиран производител на електрична енергија					
Квалификуван потрошувач					
Увоз / извоз					
Снабдувач на електрична енергија на мало					

922.

Врз основа на член 19, став 1, алинея 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 21 април 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО

1. На „Макпетрол“ АД – Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност производство на биогориво.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност производство на биогориво се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на биогориво“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1000/1
21 април 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати „Макпетрол“ - Скопје („Макпетрол“ АД – Скопје) ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на биогориво

3. датум на издавање на лиценцата:

21 април 2009 година

4. период на важење на лиценцата:

35 години

5. датум до кога важи лиценцата:

21 април 2044 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

БГ - 01.01.1/09

7. Број на деловниот субјект - 4057643

8. Единствен даночен број - 4030954258093

9. Вид и обем на енергетската дејност

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста производство на биогориво.

Како производство на биогориво, во смисла на оваа лиценца, се смета рафинериска преработка на сурово масло и производство на биогориво (ФАМЕ).

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

1. Енергетската дејност ќе се врши во Фабриката за производство на биогориво (ФАМЕ) што се наоѓа во населбата Илинден - Скопје. Фабриката за производство на биогориво (ФАМЕ), е проектирана да произведува 20.000 тони биогориво годишно, при непрекината работа од 8000 часа, односно 2,5 т/час. Целиот технолошки процес се следи и управува преку современи компјутерски системи.

Покрај технолошки постројки во состав на Рафинеријата постојат соодветни резервоари за полупроизвод - сурово масло, адитиви и готови производи, како и неопходна инфраструктура за непречено вршење на технолошкиот процес.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди објектите и постројките во кои се врши производство на биогориво да ги исполнуваат пропишаните техничко - технолошки услови за безбедно вршење на дејноста и обезбедување на производи со пропишан квалитет.

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет на процесните постројки за производство на биогориво, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на биогориво, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди произведените биогорива да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

2.1. Преработено сурово масло и произведено биогориво во текот на извештајната година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2.2. Годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди,

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.

2.3. Превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

3. Извршување на програмата за ремонти во извештајна година;

4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;

5. Извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

6. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

7. Бизнис план за тековната година.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаи за преработено сурово масло и произведено биогориво презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

15. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО ВО ТЕКОТ
НА МЕСЕЦОТ _____, _____ ГОДИНА

НАБАВКА И ПРАБОТКА НА СУРОВО МАСЛО

Залихи во почетокот на месецот	Набавени количини во текот на месецот	Расположиви количини за преработка (1+2)	Преработени количини во текот на месецот	Залихи на крајот од извештајниот месец (3-4)	(во тони)	
					Преработени количини на сурово масло кумулативно од почетокот на годината	6
1	2	3	4	5		
МАКПЕТРОЛ						

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА

Биогорива	Производство на биогорива во текот на месецот	Производство на биогорива кумулативно од почетокот на годината	(во тони)	
			1	2
1	ФАМЕ			
2				
3				
ВКУПНО				
Сопствена потрошувачка и загуби во Рафинерија				
Вкупно преработено сурово масло				

Датум: _____

М. П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)

923.

Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр 63/06, 36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 21 април 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО

1. На „Макпетрол“ АД – Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-1003/1
21 април 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО

1. Име и седиште на носителот на лиценцата

Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати „Макпетрол“ - Скопје („Макпетрол“ АД – Скопје) ул. „Мито Хадивасилев – Јасмин“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво.

3. датум на издавање на лиценцата:

21 април 2009 година

4. период на важење на лиценцата:

35 години

5. датум до кога важи лиценцата:

21 април 2044 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 11.06.1/09

7. Број на деловниот субјект - 4057643

8. Единствен даночен број - 4030954258093

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво.

Како намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, во смисла на оваа лиценца се смета мешање во одреден процент на чисто биогориво - ФАМЕ со течно гориво од фосилно потекло - дизел гориво и добивање на финален производ мешавина на течни горива - биодизел.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

1. Енергетската дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, „Макпетрол“ АД Скопје ќе ја врши во Складот Илинден, што се наоѓа во населбата Илинден – Скопје.

2. Процесот на намешување на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, ќе се врши со помош на соодветна опрема – миксери, инјектори и масени мерачи кои се наменети исклучиво за извршување на овој технолошки процес при што се постигнува целосно намешување на горивата на молекуларно ниво. Намешувањето се регулира преку соодветен софтвер со кој ќе се овозможува точно одредување на процентот на биогоривото и фосилното гориво. Намешаното гориво се складира во резервоар од 1400 м3.

3. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди објектите и постројките во кои се врши намешување на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво да ги исполнуваат пропишаните техничко - технолошки услови за безбедно вршење на дејноста и обезбедување на производи со пропишан квалитет.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет на постројки за намешување на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, најдоцна во рок од 30 дена по настанатата промена.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди произведените мешавини на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

12. Обврска за поседување на раздвоени сметки
Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

2.1 Добиените мешавини на течни горива од фосилно потекло што се користи за транспорт со биогорива во текот на извештајната година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2.2 Годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца

3. Превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. Извршување на програмата за ремонти во извештајна година;

5. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. Извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

8. Бизнис план за тековната година.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаи за добиените мешавини на течни горива од фосилно потекло што се користи за транспорт со биогорива презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

15. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1

НАМЕШУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦОТ _____, _____ ГОДИНА

ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧИНА НА МЕШАВИНИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО
ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО

Вид на мешавини од течни горива од фосилно потекло со биогорива	Залихи по вид на мешавини во почетокот на на месецот МАКПЕТРОЛ	Произведени количини на мешавини во текот на месецот	Залихи на мешавини на крајот од извештајниот месец	(во тони)	
				Произведени количини на мешавини кумулативно од почетокот на годината	5
1 БИОДИЗЕЛ					
2					
3					
ВКУПНО					

Датум: _____

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**924.**

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008 и 161/2008) и член 11 од Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 10/98, 16/99, 45/2001, 34/2002, 57/2004 и 22/2008), Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2009 година, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА****Член 1**

Во Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица („Сл. весник на РМ“ бр. 30/2001, 24/2005 и 146/2007), во член 12 став 1 бројот „4.000,00“ се заменува со бројот „4.400,00“.

Член 2

Во член 13 бројот „2.000,00“ се заменува со бројот „3.000,00“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.03.2009 година.

Бр. 02-527
10 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Менка Радивојша, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

